



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Среда, 4 март 1998

Скопје

Број 11

Год. LIV

Аконтацијата за 1998 година изнесува
7.200 денари. Овој број чини 100
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

253.

Врз основа на член 5 и 6 од Деловникот за организа-
цијата и начинот на работата на работните тела на
Претседателот на Република Македонија, донесувам

ОДЛУКА ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА КОМИСИЈАТА ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ПРЕТСЕ- ДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Се разрешува од член на Комисијата за помилу-
вање на Претседателот на Република Македонија
– Зоран Сулејманов – научен советник во Институ-
тот за социолошки и правни истражувања.
2. За член на Комисијата за помилување на Претсе-
дателот на Република Македонија се именува:
– Сабит Кранли – судија на Врховен суд на Репу-
блика Македонија.
3. Одлуката влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија“.

Бр. 08-150 Претседател
26 февруари 1998 година на Република Македонија,
Скопје Киро Глигоров, с. р.

254.

Врз основа на Макроекономската политика на Репу-
блика Македонија за 1998 година и член 46, став 3 од
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на
РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на
седницата одржана на 23.02.1998 година, донесе

ОДЛУКА ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА УВОЗ И ЦАРИНЕЊЕ НА СТОКИ ВО 1998 ГОДИНА

1. Трговските друштва и другите правни лица и
претприемачите регистрирани за надворешно-трговско
работење се должни при склучување на договорите за
увоз на стоки и услуги со странски лица да го утврдат
начинот, условите и изворите на средства од кои ќе се
плаќа тој увоз.

2. Субјектите од точка 1 на оваа одлука, при подне-
сувањето на декларацијата за царинење на стоките кои
се предмет на увоз се должни на царинските органи да
им поднесат потврда за обезбедени девизни средства за
плаќање на предметниот увоз од овластената банка за
вршење работи на платен промет со странство.

Потврдата од став 1 на оваа точка банката ја издава
на образец бр. 1 кој е составен дел на оваа одлука, во
која се наведува начинот на плаќање на увозот и изво-
рот на девизите.

3. Царинскиот орган нема да врши прием на декла-
рацијата и да врши царинење на стоките за кои субјек-
тите немаат доставено потврда согласно точка 2 од оваа
одлука.

4. По исклучок од одредбите на точка 2 од оваа
одлука, потврда за обезбедени девизни средства не се
поднесува во следните случаи:

- увоз на стоки по решенија за компензациони ра-
боти или кооперација;
- увоз и превоз на стоки наменети за реекспорт;
- увоз на стоки за доработка и оплеменување;
- увоз на стоки (во натура) по решенија за наплата
на извозот со увоз;
- увоз на опрема под лизинг;
- увоз на стоки на консигнација;
- увоз на стоки за потребите на дипломатските и
конзуларните претставништва;
- привремен увоз на саемски експонати;
- увоз на мостри, рекламен материјал и други бес-
платни пратки во пропишани количини и вредности; и
- увоз на стоки, освен стока за широка потрошу-
вачка врз основа на склучен договор за одложено пла-
ќање.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“.

Бр. 23-513/1
23 февруари 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с. р.

Образец број 1

(овластена банка)

(место и датум)

Бр. _____

Врз основа на точка 2 став 2 од Одлуката за стекну-
вање на услови за увоз и царинење на стоки во 1998
год. („Службен весник на РМ“, бр. 11/98) барањето
на претпријатието _____
бр. _____ од _____ 1998 год.
_____ издава

ПОТВРДА

за обезбедени девизни средства за плаќање на увозот

Се потврдува дека субјектот _____
од _____ ул. _____
бр. _____
увозот на стоките по склучен договор за увоз на стоки и
услуги, бр. _____ од _____
199 _____ год. за износ _____
(валута) (износ)
ќе го плати со обезбедени девизни средства и тоа:

1. Остварени со извоз на стоки и услуги;
 2. Купени на девизен пазар;
- Плаќањето ќе се изврши преку оваа банка и тоа:
– со _____ акредитив
отворен на ден _____
под број _____, а со ден на достасување
на плаќање _____
– со дознака која ќе се изврши најдоцна до _____

– авансно плаќање извршено на ден _____
со налог број _____ согласно Одлуката
на НБРМ донесена врз основа на Законот за девизно
работење бр. _____.

Потврдата се издава еднократно во 4 (четири) едноо-
бразни примероци од кои првиот се доставува до царин-
скиот орган, вториот до Народна банка на Република
Македонија, а третиот и четвртиот примерок служат за
потребите на овластената банка и субјектот.

Овластено лице

(потпис и печат)

255.

Врз основа на член 28, точки 2), 3), 4), 6) и 7), член
29, став 1 точки 1) и 7) и член 30, став 6 од Законот за
царините („Службен весник на РМ“ бр. 20/93 и 63/95) и
член 46, став 3 од Законот за Владата на Република
Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и
„Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија на седницата одржана на 2 март 1998
година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ, КОЛИЧИНИТЕ И
ВРЕДНОСТИТЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ НА КОИ ПРИ
УВОЗОТ СЕ ПРИМЕНУВААТ ЦАРИНСКИ ПО-
ВЛАСТИЦИ**

1. Во Одлуката за утврдување на предметите, коли-
чините и вредностите на предметите на кои при увозот
се применуваат царински повластици („Службен весник
на РМ“ бр. 67/93), во точката 7 ред петти, по зборот
„Македонија“ се става записка и се додават зборовите:
„освен граѓаните со државјанство на една од поранеш-
ните југословенски републики, а со живеалиште во Репу-
блика Македонија од пред и по 27.04.1992 година без
оглед на времето на регулирање на државјанството“ и
по зборот „домаќинство“ се додаваат зборовите „освен
на патничко моторно возило“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“.

Бр. 23-606/1
2 март 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

256.

Врз основа на член 34 од Законот за просторно и
урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“
бр. 4/96 и член 46, став 3 од Законот за Владата на
Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.
38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на
Република Македонија на седницата одржана на
23.02.1998 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА ГРАДБА
ЗА ОБЈЕКТОТ „35 КВ ВОД СКОПЈЕ 1 (СТЕНКО-
ВЕЦ)-МИРКОВЦИ-БАЊАНИ“, ШТО ТРЕБА ДА
СЕ ГРАДИ ВО ОПШТИНАТА ЧУЧЕР-САНДЕВО**

1. Со оваа одлука се определуваат услови за градба
на објектот „35 КВ вод Скопје 1 (Стенковец)-Мир-
ковци-Бањани“, што ќе се гради во општина Чучер-
Сандево – Скопје, а инвеститор е Електростопанство
на Македонија-Погон електро Скопје – Скопје и се
определува земјиштето кое му припаѓа на објектот за
неговата редовна употреба.

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот прилог
– ситуација во М 1:2500, кој не се објавува, а се наоѓа во
Министерството за урбанизам, градежништво и заш-
тита на животната средина.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето, а ќе се објави во „Службен
весник на Република Македонија“.

Бр. 23-488/1
23 февруари 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

257.

Врз основа на член 6, став 1 од Законот за привати-
зација на државниот капитал во претпријатијата
(„Службен весник на РМ“ бр. 37/96) и член 46, став 3 од
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“
бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 23.02.1998 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ ВО
АД „СТРУМИЧКО ПОЛЕ“ – СТРУМИЦА**

Член 1

Да се изврши продажба на државниот капитал во
висина од 95,87% од вкупната вредност на капиталот,
што претставува во износ од 2.293.674 ДЕМ.

Член 2

Продажбата на државниот капитал да се изврши со
јавен повик за прибирање на понуди.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“.

Бр. 23-281/1
23 февруари 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

258.

Врз основа на член 6, став 1 од Законот за привати-
зација на државниот капитал во претпријатијата
(„Службен весник на РМ“ бр. 37/96) и член 46, став 3 од
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“
бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 23.02.1998 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ ВО
АД „КЛАНИЦА СО ЛАДИЛНИК“ – СТРУМИЦА**

Член 1

Да се изврши продажба на државниот капитал во
висина од 42,41% од вкупната вредност на капиталот,
што претставува во износ од 1.433.388 ДЕМ.

Член 2

Продажбата на државниот капитал да се изврши по
избраниот модел согласно Законот за трансформација
на претпријатијата со општествен капитал.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“.

Бр. 23-281/2
23 февруари 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

259.

Врз основа на член 6, став 1 од Законот за приватизација на државниот капитал во претпријатијата („Службен весник на РМ“ бр. 37/96) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 23.02.1998 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ ВО
АД „ЗЕМЈОДЕЛСКО СТОЧАРСКИ КОМБИНАТ“ –
СТРУМИЦА

Член 1

Да се изврши продажба на државниот капитал во висина од 65,44% од вкупната вредност на капиталот, што претставува во износ од 991.829 ДЕМ.

Член 2

Продажбата на државниот капитал да се изврши по избраниот модел согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-281/3 Претседател на Владата
23 февруари 1998 година на Република Македонија,
Скопје **Бранко Црвенковски, с.р.**

260.

Врз основа на член 6, став 1 од Законот за приватизација на државниот капитал во претпријатијата („Службен весник на РМ“ бр. 37/96) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 23.02.1998 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ ВО
АД „АГРОЛОЗАР“ ХАМЗАЛИ – СТРУМИЦА

Член 1

Да се изврши продажба на државниот капитал во висина од 39,60% од вкупната вредност на капиталот, што претставува во износ од 708.587 ДЕМ.

Член 2

Продажбата на државниот капитал да се изврши по избраниот модел согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-281/4 Претседател на Владата
23 февруари 1998 година на Република Македонија,
Скопје **Бранко Црвенковски, с.р.**

261.

Врз основа на член 6, став 1 од Законот за приватизација на државниот капитал во претпријатијата („Службен весник на РМ“ бр. 37/96) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 23.02.1998 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ ВО
АД „КОМЕРЦИЈА СО ТРАНСПОРТ“ – СТРУ-
МИЦА

Член 1

Да се изврши продажба на државниот капитал во висина од 90,60% од вкупната вредност на капиталот, што претставува во износ од 60.669 ДЕМ.

Член 2

Продажбата на државниот капитал да се изврши со јавен повик за прибирање на понуди.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-281/5 Претседател на Владата
23 февруари 1998 година на Република Македонија,
Скопје **Бранко Црвенковски, с.р.**

262.

Врз основа на член 6, став 1 од Законот за приватизација на државниот капитал во претпријатијата („Службен весник на РМ“ бр. 37/96) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 23.02.1998 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ ВО
АД „МЛЕКАРА“ – СТРУМИЦА

Член 1

Да се изврши продажба на државниот капитал во висина од 52,76% од вкупната вредност на капиталот, што претставува во износ од 162.200 ДЕМ.

Член 2

Продажбата на државниот капитал да се изврши по избраниот модел согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-281/6 Претседател на Владата
23 февруари 1998 година на Република Македонија,
Скопје **Бранко Црвенковски, с.р.**

263.

Врз основа на член 6, став 1 од Законот за приватизација на државниот капитал во претпријатијата („Службен весник на РМ“ бр. 37/96) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 23.02.1998 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ ВО
АД „КОНЗЕРВНА ФАБРИКА“ – СТРУМИЦА

Член 1

Да се изврши продажба на државниот капитал во висина од 22,26% од вкупната вредност на капиталот, што претставува во износ од 1.513.847 ДЕМ.

Член 2

Продажбата на државниот капитал да се изврши по избраниот модел согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-281/7
23 февруари 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Цвекковски, с.р.

264.

Врз основа на член 6, став 1 од Законот за приватизација на државниот капитал во претпријатијата („Службен весник на РМ“ бр. 37/96) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 23.02.1998 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ ВО
АД „МАЛОПРОДАЖБА СО УГОСТИТЕЛСТВО“ –
СТРУМИЦА

Член 1

Да се изврши продажба на државниот капитал во висина од 35,16% од вкупната вредност на капиталот, што претставува во износ од 459.550 ДЕМ.

Член 2

Продажбата на државниот капитал да се изврши по избраниот модел согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-281/8
23 февруари 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Цвекковски, с.р.

265.

Врз основа на член 6, став 1 од Законот за приватизација на државниот капитал во претпријатијата („Службен весник на РМ“ бр. 37/96) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 23.02.1998 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ ВО
АД „ОРАНЖЕРИИ“ ХАМЗАЛИ – СТРУМИЦА

Член 1

Да се изврши продажба на државниот капитал во висина од 28,31% од вкупната вредност на капиталот, што претставува во износ од 2.060.822 ДЕМ.

Член 2

Продажбата на државниот капитал да се изврши по избраниот модел согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-281/9
23 февруари 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Цвекковски, с.р.

266.

Врз основа на член 103 од Законот за основно образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95, 34/96) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 23.02.1998 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „ГОРГИ СУГАРЕВ“ –
БИТОЛА

Се дава согласност на одредбите на Статутот на Основното училиште „Горги Сугарев“ – Битола, што го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 25.03.1996 година.

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1143/1
23 февруари 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Цвекковски, с.р.

267.

Врз основа на член 103 од Законот за основно образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95, 34/96) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 23.02.1998 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „АЦО ШОПОВ“ – С.
ГОРОБИНЦИ – СВЕТИ НИКОЛЕ

Се дава согласност на одредбите на Статутот на Основното училиште „Ацо Шопов“ – с. Горобинци – Свети Николе, што го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 26.02.1996 година.

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-751/1
23 февруари 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Цвекковски, с.р.

268.

Врз основа на член 103 од Законот за основно образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95, 34/96) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 23.02.1998 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „ДИМИТАР ВЛАХОВ“
– С. РАДОЖДА – СТРУГА

Се дава согласност на одредбите на Статутот на Основното училиште „Димитар Влахов“ с. Радожда – Струга, што го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 23.02.1996 година.

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-580/1
23 февруари 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Цвекковски, с.р.

269.

Врз основа на член 103 од Законот за основно образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95, 34/96) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 23.02.1998 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „ЈОСИП БРОЗ ТИТО“
– СТРУГА

Се дава согласност на одредбите на Статутот на Основното училиште „Јосип Броз Тито“ – Струга, што го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 21.02.1996 година.

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-581/1
23 февруари 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

270.

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за царините („Службен весник на РМ“ бр. 20/93 и 63/95) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 23.02.1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА
СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се увезе без плаќање царина, а за потребите на Министерството за наука и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4

8471		Машини за автоматска обработка на податоци и нивни единици; магнетни или оптички читачи, машини за преснимување на податоци на носители на податоци во кодирана форма и машини за обработка на такви податоци, неспомнати или неопфатени на друго место:	
8471 30 00 00		- Портални дигитални машини за автоматска обработка на податоци, со маса до 10 кг, што се состојат од најмалку една централна единица, тастатура и дисплеј	
		а) Armada 7770	1 парче
8471 50		- Дигитални централни единици освен оние од тар. подброви 8471 41 и 8471 49,	

1	2	3	4
		кои содржат или не содржат во исто куќиште една или две од следниве единици: мемориски единици, влезни единици, излезни единици:	
8471 50 90 00		-- Друго	
		а) DeskPro i ProLiant 3000	9 парчиња
8471 60		- Влезни или излезни единици, што содржат или не содржат мемориски единици во исто куќиште	
8471 60 50 00		---Тастатури	10 парчиња
8471 70		- Мемориски единици:	
8471 70 53 00		-----Хард диск драјв (hard disk drives)	4 парчиња
		а) за ProLiant 3000	
8471 70 60 00		---- Мемориски единици со магнетни ленти	
		а) за ProLiant 3000	1 парче
8471 80		- Други единици од машините за автоматска обработка на податоци:	
8471 80 10 00		-- Периферни единици	
		а) Armada Station	1 парче
		Делови и прибор (освен прекривачи, куфери за машини и сл.) погодни за употреба исклучително или главно со машините од тар. број 8469 до 8472:	
8473 30		-Делови и прибор на машини од тар. број 8471:	
8473 30 10 00		-- Електронски	
		а) TR card, TR PC card, Ethernet Pc card	13 парчиња
8473 30 90 00		--Други	
		а) кутија со кабел за напојување и документација за DeskPro i ProLiant	9 парчиња
8504		Електрични трансформатори, статички конвертори (на пример, исправувачи) и индуктивни калеми:	
8504 40		-Статички конвертори (претворувачи):	
8504 40 30 00		---Модули за напојување од вид кои се употребуваат за машините за автоматска обработка на податоци	
		а) UPS и батерија за Armada	2 парчиња
8524		Плочы, ленти и други снимени подлоги со звучни или други слични феномени, вклучувајќи матрици и галвански отпечатоци за производство на плочы, освен производите од Глава 37:	
8524 91		---За репродукција за појава на звук или слика:	
8524 91 10 00		--- Со снимени подлоги или програми, од вид кои се употребуваат со машини за автоматска обработка на податоци	
		а) Софтвер	43 парчиња

1	2	3	4
---	---	---	---

8528 Приемни апарати за телевизија, со или без вграден радиодифузен приемник или со апарати за снимање или репродукција на звук или слика; видео-монитори и видео-проектори:
- Приемни апарати за телевизија, со или без вграден радиодифузен приемник или со апарати за снимање или репродукција на звук или слика:
8528 21 00 00 -- Во боја
а) Видео монитор во боја 10 парчиња

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-497/1 Претседател на Владата
23 февруари 1998 година на Република Македонија,
Скопје **Бранко Црвенковски, с.р.**

271.

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за царините („Службен весник на РМ“ бр. 20/93 и 63/95) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на РМ на седницата одржана на 23.02.1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се увезе без плаќање царина, а за потребите на Министерството за наука и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4

8471 Машини за автоматска обработка на податоци и нивни единици; магнетни или оптички читачи, машини за преснимување на податоци на носители на податоци во кодирана форма и машини за обработка на такви податоци, неспомнати или не опфатени на друго место:
8471 60 -- Влезни или излезни единици што содржат или не содржат мемориски единици во исто куќиште:
8471 60 40 00 --- Печатари 19 парчиња
8473 Делови и прибор (освен прекривачи, куфери за машини и сл.) погодни за употреба исклучително или главно со машините од тар. број 8469 до 8472:
8473 30 -- Делови и прибор на машини од тар. број 8471:

1	2	3	4
---	---	---	---

8473 30 10 00 -- Електронски
а) мрежни картички 7 парчиња
8473 30 90 00 -- Други
а) дуплекс 2 парчиња
8542 Електронски интегрални кола и микросклопови:
-- Монолитни дигитални интегрални кола:
8542 13 Метално оксидни полупроводници (МОС технологија):
8542 13 10 00 --- Мемории (D-RAMs; S-RAMs; cache-RAMs; EPROMs; E2PROMs; FLASH e2PROMs; ROMs; CAMs; FIFOs; LIFOs; и др)
а) мемории 15 парчиња

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-495/1 Претседател на Владата
23 февруари 1998 година на Република Македонија,
Скопје **Бранко Црвенковски, с.р.**

272.

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за царините („Службен весник на РМ“ бр. 20/93 и 63/95) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 23.02.1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се увезе без плаќање царина, а за потребите на Министерството за наука и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4

8471 Машини за автоматска обработка на податоци и нивни единици; магнетни или оптички читачи, машини за преснимување на податоци на носители на податоци во кодирана форма и машини за обработка на такви податоци, неспомнати или неопфатени на друго место:
8471 50 - Дигитални централни единици освен оние од тар. подброеви 8471 41 и 8471 49, кои содржат или не содржат во исто куќиште една или две од следниве единици: мемориски единици, влезни единици, излезни единици

1	2	3	4
---	---	---	---

	8471 50 90 00 -- Друго а) Prioris MX 6266 Pentium II 266mhz, 512 cache, 128 MB RAM, 2 GB + 4GB HDD, 2 Channel Ultra SCSI, NIC, 15, Color Monitor, Server Works Software	1 парче
	8471 70 - Мемориски единици:	
	8471 70 60 00 ---Мемориски единици со магнетни ленти а) 4/8 GB DAT	1 парче
	8471 80 - други единици од машините за автоматска обработка на податоци:	
	8471 80 10 00 -- Периферни единици а) DEC brouter 90T1 б) CISCO router 2511 1 LAN/2 WAN/16Async	2 парчиња
8473	Делови прибор (освен прекривачи, куфери за машини и сл) погодни за употреба исклучително или главно за машините од тар. број 8469 до 8472:	1 парче
	8473 30 - делови и прибор на машините од тар. број 8471:	
	8473 30 10 00 -- Електронски а) Ether Link XL PCI Combo б) US Robotics Courier V. 34 external в) RAD ASM - 31/V.35 г) ACISCO 2500 P/PPX Sw-lic, AUI to TP converter	1 парче
8504	електрични трансформатори, статички конвертори (на пример, испарувачи) и индуктивни калеси:	6 парчиња
	8504 40 - статички конвертори (претворувачи):	2 парчиња
	8504 40 30 00 --- Модули за напојување од вид кои се употребуваат кај машините за автоматска обработка на податоци а) APC Smart UPS 700VA + Power Shute software	1 парче
8524	Плочи, ленти и други снимени подлоги со звучни или други слични феномени, вклучувајќи матрици и галвански отпечатоци за производство на плочи, освен производите од Глава 37:	
	8524 31 00 00 -- За репродукција на појави, освен звук или слика а) MS Windows NT Server 4.0 5 cl. б) MS Windows Proxy server 2.0 CD г) MS Windows Front Page 98	1 парче 1 парче 1 парче
8544	Изолирана жица (вклучувајќи смејлирана или анодизирана жица), кабли (вклучувајќи и коаксијални кабли) и други изолирани електрични спроводници, со или без конектори; кабли од оптички влакна, изработени од поединечно	

оплаштени влакна, комбинирани или не со електрични спроводници, со или без конектори:

8544 51 00 00 -- Со конектори
а) Male DTE V 35x2 8 Lead octal cable

1 парче

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-496/1
23 февруари 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

273.

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за царините („Службен весник на РМ“ бр. 20/93 и 63/95) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 23.02.1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се увезе без плаќање царина, а за потребите на Министерството за наука и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4

8471		Машини за автоматска обработка на податоци и нивни единици; магнетни или оптички читачи, машини за преснимување на податоци на носители на податоци во кодирана форма и машини за обработка на такви податоци, неспомнати или неопфатени на друго место:	
8471 50		- Дигитални централни единици освен оние од тар. подброеви 8471 41 и 8471 49, кои содржат во исто куќиште една или две од следниве единици: мемориски единици, влезни единици, излезни единици:	
8471 50 90 00		-- Друго а) Compaq central unit Desktop 2000D7520x б) Compaq central unit Workstation 6000	20 парчиња 1 парче
8471 60		- Влезни или излезни единици, што содржат или не содржат мемориски единици во исто куќиште:	
8471 60 50 00		--- Тастатури а) Compaq Keyboard	21 парче
8471 70		- Мемориски единици:	
8471 70 51 00		----- Оптички вклучувајќи и магнетно-оптички а) 2.1 GB Hard Disk Drive	20 парчиња

1	2	3	4
8473	Делови и прибор (освен прекривачи, куфери за машини и сл.) погодни за употреба исклучително или главно за машините од тар. број 8469 до 8472):		
8473 30	- Делови и прибор на машините од тар. број 8472:		
8473 30 10 00	-- Електронски	20 парчиња	
	а) 16-bit Spund Card		
	б) Matrox Milenium Graphic Card	20 парчиња	
	в) Netelligent 16/4 TR Network Controller	21 парчиња	
8528	Приемни апарати за телевизори, со или без вграден радиодифузен приемник или со апарати за снимање или репродукција на звук или слика; видео-монитори и видео-просектори:		
	- Приемни апарати за телевизори, со или без вграден радиодифузен приемник или со апарати за снимање или репродукција на звук или слика:		
8528 21 00 00	-- Во боја		
	а) Compaq Color Monitor V50 (15)	20 парчиња	
	б) Compaq Color Monitor V70 (17)	1 парче	
8542	Електронски интегрални кола и микросклопови:		
	- Монолитни дигитални интегрални кола:		
8542 19	-- Друго, вклучувајќи кола добиени со комбинација на биполарна и MOS технологија (BIMOS технологија):		
8542 19 10 00	--- Мемории (D-RAMs; S-RAMs; cache-RAMs; E2PROMs; FLASH E2PROMs; ROMs; CAMs; FIFOs; LIFOs; и др.)	20 парчиња	
	а) Cache Memory		
	б) 16 MB SDRAM DIMM Memory	20 парчиња	
8544	Изолирана жица (вклучувајќи емајлирана или анодизирана жица) кабли (вклучувајќи и коаксијални кабли) и други изолирани електрични спроводници, со или без конектори; кабли од оптички влакна, изработени од поединечно оплаштени влакна, комбинирани или не со електрични спроводници, со или без конектори:		
	- Жица за наметка:		
8544 51 00 00	-- Со конектори		
	а) Compaq C-kit	21 парче	

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-446/1
23 февруари 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

274.

Врз основа на член 27 став 12 од Законот за царините („Службен весник на РМ“ бр. 20/93 и 63/95) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 23.02.1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се увезе без плаќање царина, а за потребите на Министерството за сообраќај и врски – Дирекција за цивилна пловидба и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4
8504		Електрични трансформатори, статички конвертори (на пример, исправувачи) и индуктивни кадеми:	
	8504 40	- Статички конвертори (претворувачи):	
	8504 40 10 00	- - За употреба во цивилни воздухоплови	1 комплет, од 25 парчиња
8525		Предаватели за радиотелефонија, радиотелеграфија, радиодифузија или телевизија, вклучувајќи и со вграден приемник или апарат за снимање или репродукција на звук; телевизиски камери; видео камери со можност за задржување на слика и други видео камери рекордери:	
	8525 10	- Предаватели:	
	8525 10 10 00	- - Радиотелеграфски или радиотелефонски апарати, за употреба во цивилни воздухоплови	
		а) примопредавателски систем	2 комплекта
	8525 20	- Предаватели со вграден приемник	
	8525 20 99 00	- - Друго	
		а) Мобилни станици	2 парчиња

2. Горенаведената опрема е пристигната во Република Македонија – Дирекција за цивилна воздушна пловидба према наведените фактури:

Фактура бр. 380898/1;
Фактура бр. 380898/2;
Фактура бр. 378057;
Фактура бр. 391177;

Фактура бр. 001448;
Фактура бр. 001410;
Фактура бр. 001402;
Фактура бр. 001449;

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-498/1
23 февруари 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

275.

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за царините („Службен весник на РМ“ бр. 20/93 и 63/95) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 23.02.1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се увезе без плаќање царина, а за потребите на Министерството за наука и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4

8471		Машини за автоматска обработка на податоци и нивни единици; магнетни или оптички читачи, машини за преснимување на податоци на носители на податоци во кодирана форма и машини за обработка на такви податоци, неспомнати или неопфатени на друго место:	
	8471 50	-Дигитални централни единици освен оние од тар. подброви 8471 41 и 8471 49, кои содржат или не содржат во исто куќиште една или две од следниве единици; мемориски единици, влезни единици, излезни единици:	
	8471 50 90 00	--Друго а) Компјутерска опрема RICSystm/6000	1 парче
	8471 80	-Други единици од машините за автоматска обработка на податоци:	
	8471 80 90 00	--Друго а) Компјутерска опрема IDNX Micro 20 Telegraphy Mach	6 парчиња
8524		Плочи, ленти и други снимени подлоги со звучни или други слични феномени, вклучувајќи матрици и галвански отпечатоци за производство на плочи, освен производите од Глава 37:	
	8524 31 00 00	-- За репродукција на појави, освен звук или слика а) Software-AIX4.2 б) Software Internet Connection SNG	1 парче 1 парче
8528		Приемни апарати за телевизија, со или без вграден радиодифузен приемник или со апарати за снимање или репродукција на звук	

1	2	3	4
---	---	---	---

или слика; видео-монитори и видео-проектори:

-Приемни апарати за телевизија, со или вграден радиодифузен приемник или со апарати за снимање или репродукција на звук или слика:

8528 21 00 00 -- во боја

а) Компјутерска опрема Color monitor IBM

1 парче

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-499/1
23 февруари 1998 година
Скопје

Претседател на Владата на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

276.

Врз основа на член 88 став 4 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95; 24/96; 34/96 и 35/97) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 16 февруари 1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА УСО „ВАНЧО ПРКЕ“ – ВИНИЦА

1. За член на Училишниот одбор на Училиштето за средно образование „Ванчо Прке“ – Винаца се именува Трајан Дончев, наставник во ОУ „Славчо Стојменски“ – Винаца.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-58/1
16 февруари 1998 година
Скопје

Претседател на Владата на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

277.

Врз основа на член 88 став 4 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95; 24/96; 34/96 и 35/97) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 16 февруари 1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА СРЕДНОШКОЛСКИОТ ДОМ „БРАНКО СТАНОЕВИК“ – ГОСТИВАР

1. Насер Селими, се разрешува од должноста член на Училишниот одбор на Средношколскиот дом „Бранко Станоевик“ – Гостивар, поради заминување на друга должност.

2. За член на Училишниот одбор на Средношколскиот дом „Бранко Станоевик“ – Гостивар се именува Фехми Казими, стручен соработник за основно и средно образование во Организациона единица Гости-

вар на Министерството за образование и физичка култура.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-58/2
16 февруари 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

278.

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 16 февруари 1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ШУМИ „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ – СКОПЈЕ

1. За членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со шуми „Македонски шуми“ – Скопје се именуваат:

– д-р Александар Андоновски, редовен професор на Шумарскиот факултет – Скопје

– Газменд Ајдарага, пратеник во Собранието на Република Македонија

– Горјан Велјановски, советник на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство

– Томе Георгиев, директор на Земјоделско-шумарскиот училишен центар „Горче Петров“ – Кавадарци

– Мазлам Селмани, заменик на директорот на Управата за јавни приходи – Скопје и

– Светислав Тодоровски, директор на ШИК „Јелак“ – Тетово.

2. За членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со шуми „Македонски шуми“ – Скопје од редот на вработените на претпријатието се именуваат:

– Марко Божиновски, директор на ПОС „Беласица“ – Струмица

– д-р Ефтим Брндевски, раководител на Расадник Трушница и ф-ка за етерични масла во ПОС за шумарство „Малешев“ – Берово

– Жарко Несторовски, директор на ПОС „Лешница“ – Тетово.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-134/2
16 февруари 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

279.

Врз основа на член 141 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 16 февруари 1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЛАВЕН РЕПУБЛИЧКИ УПРАВЕН ИНСПЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ УПРАВЕН ИНСПЕКТОРАТ

1. За главен републички управен инспектор на Републичкиот управен инспекторат се именува Цветко Ан-

гелески досегашен вршител на должноста главен републички управен инспектор на Републичкиот управен инспекторат.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-336/2
16 февруари 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

280.

Врз основа на член 153 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 16 февруари 1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ ВО ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Се разрешува Кирил Каевски од должноста помошник на директорот на Секторот за превоз со воздухоплови во Службата за општи и заеднички работи во Владата на Република Македонија, на негово барање, сметано од 15.02.1998 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-344/2
16 февруари 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

281.

Врз основа на член 153 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 16 февруари 1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ПРАВДА

1. За советник на министерот за правда се назначува Виолета Атанасовска, досегашен началник на Одделението за управа и локална самоуправа во Министерството за правда.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-392/2
16 февруари 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

282.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“, бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16 февруари 1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА НАУКА

1. За помошник на министерот за наука и раководител на Секторот за информатика се назначува Љубисав Лазаревиќ, досегашен директор на филијалата во Скопје на фирмата АРДЕС од Софија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-406/2 Претседател на Владата
16 февруари 1998 година на Република Македонија,
Скопје **Бранко Цвешковски**, с.р.

283.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“, бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16 февруари 1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ФИНАНСИИ

1. За советник на министерот за финансии се назначува Киро Соневски, поранешен директор на Управата за јавни приходи

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“

Бр. 17-422/2 Претседател на Владата
16 февруари 1998 година на Република Македонија,
Скопје **Бранко Цвешковски**, с.р.

284.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“, бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16 февруари 1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ФИНАНСИИ

1. За советник на министерот за финансии во Секторот за царински систем се назначува Наталија Драгиќевиќ, поранешен советник на министерот за финансии.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“

Бр. 17-423/2 Претседател на Владата
16 февруари 1998 година на Република Македонија,
Скопје **Бранко Цвешковски**, с.р.

285.

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16 февруари 1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија од редот на вработените на претпријатието се именуваат:

– Деспот Антоовски, дипл. економист, директор на ПЕ Тетово на ова јавно претпријатие.

– Боро Ристевски, дипл. инж. арх. директор на ПЕ Охрид на ова јавно претпријатие.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-457/2 Претседател на Владата
16 февруари 1998 година на Република Македонија,
Скопје **Бранко Цвешковски**, с.р.

286.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“, бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16 февруари 1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА СООБРАЌАЈ И ВРСКИ

1. За помошник на министерот за сообраќај и врски и раководител на Секторот за радиокомуникации се назначува Драгољуб Матовски, директор на Д.О.О. „Автотекс“ во А.Д. „Тетекс“ – Тетово.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-476/1 Претседател на Владата
16 февруари 1998 година на Република Македонија,
Скопје **Бранко Цвешковски**, с.р.

287.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“, бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16 февруари 1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За советник во Владата на Република Македонија се назначува Дафина Талева Хаџи – Васкова, поранешен секретар на Собранието на општина „Кисела Вода“ – Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-477/1
16 февруари 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

288.

Врз основа на член 9, став 4 од Законот за таксата за привремен престој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.02.1998 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ОПШТА ТУРИСТИЧКА ПРОПАГАНДА И ИН- ФОРМАТИВНА ДЕЈНОСТ ЗА 1998 ГОДИНА

I

Со оваа програма се утврдува општата туристичка пропаганда и информативна дејност за 1998 година.

II

Општата туристичка пропаганда и информативна дејност за 1998 година опфаќа:

1. Туристички промотивни активности

- Изработка на општи туристички пропагандни материјали 4.200.000 (општа туристичка брошура-препечатување, информативна брошура, туристичка карта, туристички папки, останати туристички пропагандни материјали, откуп на авторски права за преводи, текстуални графички решенија, слајдови и откуп на други туристички материјали).
- Презентација на туристички саеми и манифестации во странство 4.174.000 (Vakantiebeurs–Утрехт; ITB–Берлин, Salon Mondiale du Tourisme – Париз; MITT–Москва, BITTS–Белград; WTM – Лондон)
- Дистрибуција на општи туристички пропагандни материјали 200.000
- Туристичко огласување во медиумите и други туристички пропагандни активности во странство 500.000 (специјализирани туристички брошури и часописи, туристичка презентација на INTERNET BTX и слично).
- Издавачка дејност на туристички материјали во соработката во меѓународни туристички организации и асоцијации (WTO, CEI и други) 250.000
- Туристичка пропаганда на други меѓународни манифестации во земјата 376.000
- Посети на туристички новинари од странство 300.000

2. Промоција на туризмот заедно со вкупното својство

- Саемски настани, изложби и промоции (Москва, Љубљана и др.) 1.500.000
- Издавачка дејност на општи пропагандни материјали (брошура, папки, друг промотивен материјал) 1.000.000
- Медиумско огласување, презентации и сл. 300.000
- Останати трошоци 200.000
- ВКУПНО: Општа туристичка пропаганда и информативна дејност 13.000.000 ден.

III

Оваа програма ќе ја реализира Министерството за стопанство.

Активностите за намените во дел II, точка 1, алинеја 2 и 3 и точка 2 алинеја 1, ги реализира Министерството за стопанство врз основа на склучен договор со Стопанската комора на Македонија.

За реализација на оваа програма Министерството за стопанство да поднесе извештај до Владата на Република Македонија.

IV

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-370/1
23 февруари 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

289.

Врз основа на член 13 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“ број 4/96 и 28/97), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.02.1998 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОСТОРНИ И УРБАНИ- СТИЧКИ ПЛАНОВИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДО- НИЈА ВО 1998 ГОДИНА

1. Во Буџетот на Република Македонија за 1998 година предвидени се средства за изработка на просторни и урбанистички планови во износ од 92.000.000 денари.
2. Средствата од точка 1 од оваа програма ќе се користат за:
 - 2.1. Изработка на Предлог – Просторен план на Република Македонија 22.500.000 денари
 - 2.2. Изработка на Предлог – Просторен план за крајбрежното подрачје на акумулацијата Козјак 1.000.000 денари
 - 2.3. Довршување на Нацрт – Генерален урбанистички план на град Скопје 5.000.000 денари
 - 2.4. Изработка на Предлог – Генерални урбанистички планови (9 ГУП) за: Берово, Валаново, Винаца, Кочани, Крива Паланка, Куманово, Ресен, Свети Николе, Струмица и довршување на ГУП од Програмата од 1996 година 15.000.000 денари
 - 2.5. Изработка на Предлог – Генерални урбанистички планови (22 ГУП) за новите седишта на општините: Пехчево, Бистрица, Новаци, Могила, Кукурчани, Самоков, Пласница, Миравици, Богданци, Стар Дојран, Маврови Анови, Чешиново, Облешево, Зрновце, Оризари, Ранковце, Демир Капија, Извор, Карбинци, Петровец, Илинден и Сарај 5.700.000 денари
 - 2.6. Урбанистичка документација за населени места во општините (95 населени места):

Будинарци (Берово),
 Црних, (Пехчево),
 Раштани (Битола),
 Требино, (Македонски Брод),
 Преглово (Пласница),
 Пирава, (Валандово),
 Градец, (Виница),
 Мрзенци, (Гевгелија),
 Давидово, (Миравци),
 Гавато, (Богданци),
 Николик, (Стар Дојран),
 Дебреште (Гостивар),
 Разловци, (Делчево),
 Луковица, (М. Каменица),
 Обедник (Демир Хисар),
 Слоештица, (Сопотница),
 Раец, (Кавадарци),
 Бохула, (Конопиште),
 Камендол, (Росоман),
 Кнежино, (Кичево),
 Извор, (Другово),
 Арангел, (Осломеј),
 Челопеши, (Вранештица),
 Тајмиште (Зајас),
 Грдовци, (Кочани),
 Соколарци (Чешиново),
 Чифлик, (Облешево),
 Мордовис, (Зрновце),
 Прибачево, (Оризари),
 Љубинци, (Ранковце),
 Агино Село, (Куманово)
 Оризари, (Липково),
 Градиште, (Орашце),
 Довезенце, (Клечовце),
 М. Нагоричане, (С. Нагоричане),
 Алдинци, (Крушево),
 Калањско, (Неготино),
 Прждево, (Демир Капија),
 Вацило, (Косел),
 Коњско, (Охрид),
 Требеништа, (Мешеништа),
 Беровци (Прилеп),
 Ропотово, (Долнени),
 Ероковци, (Тополчани),
 Обршани, (Кривопаланци),
 Дуње, (Витолиште),
 Добрево, (Прошибити),
 Дреново, (Злетово),
 Роклици, (Радовиш),
 Царев Двор, (Ресен),
 Горобинци, (Св. Николе),
 Дорфулија, (Лозово),
 Вељуса, (Струмица),
 Колешино, (Ново Село),
 Пиперово, (Василево),
 Иловица, Гечерлија (Босилово),
 Костурино, (Куклиш),
 Моноспитово, (Муртино),
 Враниште, (Струга),
 Јабланица, (Луково),
 Короништа, (Делогожди),
 Бороец, (Лабуништа),
 Добовјани, (Велешта),
 Саракино, (Тетово),
 Једоарце, (Делиште),
 Доброште, (Теарце),
 Милетино, (Брвеница),
 Јеловљане, (Камењане),
 Жеровјане, (Боговиње),
 Бозовце, (Шипковица),
 Групчин, (Желино),
 Јанчиште, (Јегуновце),

Беловиште, (Вратница),
 Чалошево, (Велес),
 Ореше, (Богомила),
 Виничани, (Градско),
 Лисиче, (Чашка),
 Стари Град, (Извор),
 Долани, (Штип),
 Аргулица, (Карбинци),
 Брњарци, (Арачиново),
 Долно Количани, (Студеничани),
 Орешани, (Зелениково),
 Огњанци, (Петровец),
 Мралино, (Илинден),
 Ракотинци, (Сопиште),
 Глумово, (Сарај),
 Побожје, (Чучер – Сандево),
 Стајковци, н. Гоце Делчев
 (Гази Баба),
 Ново Село, (Горче Петров),
 Злокуќани, (Карпош),
 Драчево, (Кисела Вода),
 Љуботен, (Чаир), 21.800.000 денари

- 2.7. Изработка на Урбанистички планови за локалитети од јавен интерес 3.000.000 денари
 2.8. Стручна ревизија на плановите 5.000.000 денари
 2.9. Процесна опрема, хардвер и софтвер во функција на остварување на програмата 9.000.000 денари
 2.10. Изработка на графички прилози за овозможување изградба во населени места во општините (за 200 селски населби) 2.000.000 денари
 2.12. Меѓународен стручен симпозиум 2.000.000 денари

Се вкупно: 92.000.000 денари

3. За спроведување на оваа програма и за начинот, динамиката и наменското користење на средствата, ќе се грижи Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина, кое во рамките на предвидените средства може да врши соодветни поместувања на планираните износи.

За реализација на Програмата, министерот за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина ќе склучи договор со Јавното претпријатие за просторни и урбанистички планови.

4. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23-520/1
 23 февруари 1998 година
 Скопје

Претседател на Владата
 на Република Македонија,
 Бранко Цвекановски, с.р.

290.

Врз основа на член 69, став 1 од Законот за шумите („Службен весник на РМ“ бр. 47/97), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.02.1998 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ПРОШИРЕНА РЕПРОДУКЦИЈА НА ШУМИТЕ ВО 1998 ГОДИНА

I

Со оваа програма се утврдуваат активностите за помагање на нови шуми со пошумување на големи ерозивни земјишта и мелиорација на непродуктивни дегра-

дирани шуми и шикари, нега и превентивна заштита на шумски култури од растителни болести, штетници и пожари, обезбедување на семе и на шумски саден материјал, определуваат намените што ќе се финансираат, корисниците на средствата како и начинот на користење на средствата во 1998 година.

II

За извршување на активностите од дел I на оваа програма се утврдуваат средства од следните извори:

	во денари
1. Буџетот на Република Македонија	30.000.000,00
2. сопствени приходи	47.000.000,00
– ЈП „Македонски шуми“ и од правните лица кои вршат одгледување и заштита на шуми за посебна намена	40.000.000,00
– правните субјекти што вршат промет на дрво	2.000.000,00
– уплатата на сопствениците на шуми	5.000.000,00

ВКУПНО: 77.000.000,00

III

За пошумување на голините и ерозивните земјишта се утврдуваат средства во износ од 24.000.000,00 денари и ќе се користат за:

– пошумување на голини и ерозивни земјишта во државна сопственост при што се финансираат следните позиции: подготовка на почвата за пошумување, обезбедување на соодветен шумски саден материјал, садење на садници и останати потребни работи и тоа со:

а) механизирана обработка на почвата 300 ха x 40.000,00 ден.	12.000.000,00
б) рачна обработка на почвата 200 ха x 60.000,00	12.000.000,00

IV

За нега на шумски култури подигнати на голини се утврдуваат средства во износ од 20.000.000,00 денари и ќе се користат за:

– учество во спроведување на одгледните мерки во шумски култури подигнати со средства од фондот и Програма за пошумување на голините	20.000.000,00
2.000 ха x 10.000,00	

V

За мелиорација на непродуктивни деградирани шуми и шикари се утврдуваат средства во износ од 5.000.000,00 денари и ќе се користат како учество за:

– мелиорација на непродуктивни деградирани шуми и шикари	
1.000 ха x 5.000,00 ден.	5.000.000,00

VI

За обезбедување на шумски саден материјал се утврдуваат средства во вкупен износ од 17.000.000,00 денари и ќе се користат за следните намени:

– обезбедување на шумски саден материјал за спроведување на Еколошка акција на младите во Република Македонија под назив „Младите за здрава животна средина“, согласно Одлуката на Владата на Република Македонија („Сл. весник на РМ“ бр. 13/95)	
400.000 броја	3.000.000,00

– обезбедување на шумски саден материјал за пошумување на земјишта во приватна сопственост	
2.000.000 броја	14.000.000,00

VII

За заштита на шуми и шумски култури од пожари, болести и штетници се утврдуваат средства во износ од 5.000.000,00 денари и ќе се користат за:

– учество во гаснење на појавени шумски пожари од пошироки размери	3.000.000,00
– учество во сузбивањето на растителни болести и штетни инсекти појавени во каламитетна форма во шуми и шумските култури подигнати со буџетски средства	2.000.000,00

VIII

За исплата на неизмирени обврски по Програмата за пошумување на голините во 1997 година се утврдуваат средствата во износ од 1.519.634,00 денари и ќе се користат за:

– исплата на неизмирени обврски по Програма за пошумување на голините во 1997 година	1.519.634,00
--	--------------

IX

За учество во изработката на посебните планови за стопанисување со шумите во приватна сопственост се утврдуваат средства во износ од 3.000.000,00 денари и ќе се користат за:

– учество во изработка на посебни планови за стопанисување со шумите во приватна сопственост на површина од 8.000 ха	
8.000 ха x 375,00 ден./ха	3.000.000,00

X

За набавка на теренско возило се утврдуваат средства во износ од 650.000,00 денари, и ќе се користат за:

– набавка на теренско возило кое ќе биде во функција на реализацијата на програмата, односно првентивно ќе служи за вршење на теренските увиди во реализација на програмата како и за извршување на теренските задачи во секторот за шумарство	
1 (едно) возило марка „Лада“	650.000,00

XI

За недоволно предвидени работи по оваа програма се утврдуваат средствата во износ од 830 366,00 денари и ќе се користат за:

– непредвидени или недоволно предвидени активности и мерки со оваа програма за кои Министерството ќе оцени дека треба да се извршат во текот на 1998 година	730 366,00
– преводи на меѓународни конвенции, стручен и друг материјал од особено значење за реализација на Програмата	100.000,00

XII

Пошумувањето на голините и ерозивни земјишта ќе се врши врз основа на оперативни програми за пошумување на соодветни и однапред дефинирани површини, а негата на шумските култури со првата прореда, врз основа на извадокот од посебниот план за шумскостопанската единица со која тие се утврдени.

Корисници на средствата по оваа програма можат да бидат правни лица од областа на шумарството како и други правни лица доколку се стручни или оспособени во целост да ги извршат работите предвидени со оперативните програми, како и физички лица кои ќе пошумуваат сопствено земјиште по напатство и контрола на стручни служби при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Распоредот на шумските садници од дел VI од оваа програма ќе го врши Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство врз основа на доставените барања за спроведување на еколошка акција и сопстве-

ниците на приватно земјиште преку стручните служби во подрачните единици на ова министерство.

Корисници на шумски саден материјал наменети за пошумување првенствено се физички лица кои се сопственици на земјиште, училишта, научни и други државни установи, еколошки друштва, месни заедници и слично.

Исплатата на средствата од дел III, дел IV, дел V, дел VII алинеја 2, и дел IX од оваа програма ќе се врши по склучен писмен договор помеѓу Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и корисниците на средствата.

Исплатата на средствата од дел VI од оваа програма ќе се врши врз основа на склучен договор помеѓу Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и корисниците на средствата како и врз основа на документација за издадени садници по налог и за потребите на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Исплатата на средствата од дел VII алинеја 1 од оваа програма ќе се врши врз основа на решение донесено до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, а по претходно барање на претпријатието кое стопанисува со шуми. Барањето треба да биде поткрепено со извештајот за настанатиот пожар, со сите релевантни показатели.

Доколку дојде до извршување на одделни мерки предвидени со оваа програма во поголем обем, а други мерки бидат нереализирани или нецелосно реализирани, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство ќе изврши пренамена на средствата од една во друга намена во рамките на вкупно расположивите средства.

XIII

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-505/1
23 февруари 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Брајко Цвекковски, с.р.

291.

Уставниот суд на Република Македонија врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92) на седницата одржана на 11 февруари 1998 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА член 121 став 2 од Статутот на општината Виноца („Службен гласник на општина Виноца“ бр. 2/96).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето на „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија, по иницијатива на Советот на Месната заедница Виноца со решение У. бр. 218/97 од 24 декември 1997 година поведе постапка за оценување законитоста на одредбата од актот означен во точката 1 од оваа одлука поради тоа што се постави прашањето за неговата согласност со член 82 од Законот за локалната самоуправа.

4. Судот на седницата утврди дека според член 121 став 2 од Статутот на Општина Виноца контрола над финансиското работење на облиците на месната самоуправа врши одборот за финансии и буџет на Советот на општината.

5. Во член 82 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/95) е предвидено дека работите од член 81 на овој закон се финансираат од: средствата кои што единиците на локалната самоуправа ќе им ги отстапи на месните заедници и другите облици на месна самоуправа согласно со плановите и програмите за нивниот развој, средства што граѓаните непосредно ги здружуваат, средства што ќе ги издвојат заинтересираните правни и физички лица, средства од надоместок за услуги и подароци и други средства.

Тргувајќи од наведената одредба со која се регулира прашањето за финансирање на работата на месната самоуправа, единиците на локалната самоуправа може да врши финансиска контрола на работата на месната самоуправа, меѓутоа таа контрола треба да се сведе на оние средства и за оние средства кои се обезбедени од единиците на локалната самоуправа, а не и за другите средства кои месната самоуправа ги обезбедила на друг начин.

Со оглед на тоа што во конкретниот случај со оспорената одредба се овозможува финансиска контрола од страна на единиците на локалната самоуправа над сето финансиско работење на месната самоуправа, а не само контрола за оние средства што и се отстапени од единиците на локалната самоуправа. Судот оцени дека на тој начин се задира во самостојноста на месната самоуправа, поради што оспорениот член од Статутот на Општина Виноца не е во согласност со Законот за локалната самоуправа.

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Милан Недков и судиите Бахри Исџами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Јован Проевски, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Цунов.

У.бр. 218/97
11 февруари 1998 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р Милан Недков, с.р.

292.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97), В.д. директорот на Заводот за статистика на Република Македонија на 20.02.1998 година донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО ИСТРАЖУВАЊЕ

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките основи за статистичкото истражување „набавни цени на производите – Ц-11, Ц-12, Ц-13“ што Заводот за статистика на Република Македонија согласно Програмата за статистички истражувања за периодот 1998-2002 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/97), ќе го спроведува со полугодишна периодика од 1998 година.

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова решение се утврдува дека:

– податоците ќе ги даваат избрани претпријатија, трговци поединци и трговски друштва и др.

– задолжително ќе се прибираат податоци за набавните цени, разликата во цени, данокот на промет, и малопродажните цени на избрани производи;

– при спроведувањето на истражувањето ќе се користат следните стандарди, дефиниции и сл.: номенклатурата на производи во домашната трговија;

– давањето на податоците за ова истражување е задолжително;

– извештајните единици податоците ќе ги даваат на ниво на извештајна единица, а ќе се објавуваат за Република Македонија.

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-373/19 В.д. директор,
20 февруари 1998 година Дојчо Герасимовски, с.р.
Скопје

293.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97), В.д. директорот на Заводот за статистика на Република Македонија на 20.02.1998 година донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО ИСТРАЖУВАЊЕ

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките основи за статистичкото истражување „Извештај за цените на големо Ц-21“ што Заводот за статистика на Република Македонија согласно Програмата за статистички истражувања за периодот 1998-2002 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/97), ќе го спроведува со месечна периодика од 1998 година.

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова решение се утврдува дека:

– податоците ќе ги даваат избрани претпријатија, трговци поединци и трговски друштва и др.

– задолжително ќе се прибираат податоци за: цените на избрани производи во трговијата на големо по одредена спецификација;

– при спроведувањето на истражувањето ќе се користат следните стандарди, дефиниции и сл.: номенклатурата на производи во внатрешната трговија;

– давањето на податоците за ова истражување е задолжително;

– податоците ќе се даваат на ниво на извештајна единица, а ќе се објавуваат за Република Македонија.

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-373/20 В.д. директор,
20 февруари 1998 година Дојчо Герасимовски, с.р.
Скопје

294.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97), В.д. директорот на Заводот за статистика на Република Македонија на 20.02.1998 година донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО ИСТРАЖУВАЊЕ

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките основи за статистичкото истражување „Цени на мало на земјоделски производи Ц-11-а“ што Заводот за статистика на Република Македонија согласно Програмата за статистички истражувања за периодот 1998-2002 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/97), ќе го спроведува со петнаесетдневна периодика од 1998 година.

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова решение се утврдува дека:

– податоците ќе ги даваат избрани продавници и места во пазарите на земјоделски производи.

– задолжително ќе се прибираат податоци за најнишки и највисоки цени на земјоделските избрани производи;

– при спроведувањето на истражувањето ќе се користат следните стандарди, дефиниции и сл.: номенклатурата на производи во домашната трговија;

– давањето на податоците за ова истражување е задолжително;

– извештајните единици податоците ќе ги даваат на ниво на место на снимање, а ќе се објавуваат за Република Македонија.

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-373/21 В.д. директор,
20 февруари 1998 година Дојчо Герасимовски, с.р.
Скопје

295.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97), В.д. директорот на Заводот за статистика на Република Македонија на 20.02.1998 година донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО ИСТРАЖУВАЊЕ

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките основи за статистичкото истражување „Извештај за цени на мало – прехранбени производи – Ц-12“ што Заводот за статистика на Република Македонија согласно Програмата за статистички истражувања за периодот 1998-2002 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/97), ќе го спроведува со месечна периодика од 1998 година.

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова решение се утврдува дека:

– податоците ќе ги даваат избрани продавници во трговијата на мало.

– задолжително ќе се прибираат податоци за мало-продажните цени на избрани производи;

– при спроведувањето на истражувањето ќе се користат следните стандарди, дефиниции и сл.: номенклатурата на производи во внатрешната трговија;

– давањето на податоците за ова истражување е задолжително;

– извештајните единици податоците ќе ги даваат на ниво на продавница, а ќе се објавуваат за Република Македонија.

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-373/22 В.д. директор,
20 февруари 1998 година Дојчо Герасимовски, с.р.
Скопје

296.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97), В.д. директорот на Заводот за статистика на Република Македонија на 20.02.1998 година донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО ИСТРАЖУВАЊЕ

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките основи за статистичкото истражување „Извештај за

цени на мало на непрехранбени производи – Ц-13“ што Заводот за статистика на Република Македонија согласно Програмата за статистички истражувања за периодот 1998-2002 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/97), ќе го спроведува со месечна периодика од 1998 година.

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова решение се утврдува дека:

– податоците ќе ги даваат избрани продавници во трговијата на мало;

– задолжително ќе се прибираат податоци за цени на мало на избрани производи;

– при спроведувањето на истражувањето ќе се користат следните стандарди, дефиниции и сл.: номенклатурата на производи во домашната трговија;

– давањето на податоците за ова истражување е задолжително;

– извештајните единици податоците ќе ги даваат на ниво на продавница, а ќе се објавуваат за Република Македонија.

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-373/23 В.д. директор,
20 февруари 1998 година Дончо Герасимовски, с.р.
Скопје

297.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97), В.д. директорот на Заводот за статистика на Република Македонија на 20.02.1998 година донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО ИСТРАЖУВАЊЕ

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките основи за статистичкото истражување „Цени на мало на земјоделски производи“ што Заводот за статистика на Република Македонија согласно Програмата за статистички истражувања за периодот 1998-2002 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/97), ќе го спроведува со месечна периодика од 1998 година.

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова решение се утврдува дека:

– податоците ќе ги даваат избрани продавници и места во пазарите на земјоделски производи;

– задолжително ќе се прибираат податоци за најниски и највисоки цени на земјоделските избрани производи;

– при спроведувањето на истражувањето ќе се користат следните стандарди, дефиниции и сл.: номенклатурата на производи во домашната трговија;

– давањето на податоците за ова истражување е задолжително;

– извештајните единици податоците ќе ги даваат на ниво на место на снимање, а ќе се објавуваат за Република Македонија.

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-373/24 В.д. директор,
20 февруари 1998 година Дончо Герасимовски, с.р.
Скопје

298.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97), В.д. директорот на Заводот за статистика на Република Македонија на 20.02.1998 година донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО ИСТРАЖУВАЊЕ

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките основи за статистичкото истражување „извештај за цените на услугите“ што Заводот за статистика на Република Македонија согласно Програмата за статистички истражувања за периодот 1998-2002 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/97), ќе го спроведува со месечна периодика од 1998 година.

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова решение се утврдува дека:

– податоците ќе ги даваат избрани места, дуќани, сервиси и трговци поединци;

– задолжително ќе се прибираат податоци за цените за единица услуга по соодветна спецификација;

– при спроведувањето на истражувањето ќе се користат следните стандарди, дефиниции и сл.: номенклатурата на производи во внатрешната трговија;

– давањето на податоците за ова истражување е задолжително;

– податоците ќе се даваат на ниво на извештајна единица, а ќе се објавуваат за Република Македонија.

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-373/25 В.д. директор,
20 февруари 1998 година Дончо Герасимовски, с.р.
Скопје

299.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97), В.д. директорот на Заводот за статистика на Република Македонија на 20.02.1998 година донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО ИСТРАЖУВАЊЕ

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките основи за статистичкото истражување „извештај за угостителски услуги“ што Заводот за статистика на Република Македонија согласно Програмата за статистички истражувања за периодот 1998-2002 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/97), ќе го спроведува со месечна периодика од 1998 година.

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова решение се утврдува дека:

– податоците ќе ги даваат избрани угостителски објекти;

– задолжително ќе се прибираат податоци за цените во угостителството за храна, напитки и ноќевања;

– при спроведувањето на истражувањето ќе се користат следните стандарди, дефиниции и сл.: номенклатурата на услугите поврзана со ЕКД/НКД;

– давањето на податоците за ова истражување е задолжително;

– податоците ќе се даваат на ниво на извештајна единица, а ќе се објавуваат за Република Македонија.

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-373/26 В.д. директор,
20 февруари 1998 година Дончо Герасимовски, с.р.
Скопје

По извршеното срамнување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Правилникот за произведување на воени старешини („Службен весник на Република Македонија“ број 4/98), е направена грешка поради што се дава

ИСПРАВКА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРОИЗВЕДУВАЊЕ НА ВОЕНИ СТАРЕШНИНИ

Во член 2 став 1 и член 3 став 1 наместо зборот „Воените“ треба да стојат зборовите „Во воени“, а зборовите „во следните чинови“ се бришат.

Во член 3 став 2 точка 1 по зборот „кој“ треба да се додаде зборот „не“

Бр. 02-128/4
19 февруари 1998 година
Скопје

Министер за одбрана,
д-р Лазар Китаноски, с.р.

ОПШТИ АКТИ НА ФОНДОВИТЕ И ЗАВОДИТЕ

ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

3.

Врз основа на член 163, а во врска со став 7, 8, 9 и 10 на член 180 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Сл. весник на РМ“ бр. 80/93, 14/95, 71/96 и 32/97), Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 26.02.1998 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ОСНОВИЦИТЕ НА ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ПРЕ- СМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУ- ВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ЗЕМЈОДЕЛЦИ ЗА ПЕРИОДОТ ЈАНУАРИ – МАРТ 1998 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат основните на осигурување според кои се пресметува и плаќа придонесот за пензиско и инвалидско осигурување за обврзниците на данок од приход од земјоделска дејност на кои земјоделската дејност им е единствено занимање (во натамошниот текст: индивидуални земјоделци).

Член 2

Индивидуалните земјоделци, заради пресметување и плаќање на придонесот за пензиско и инвалидско осигурување се распоредуваат во основици на осигурување според висината на катастарскиот приход, и тоа:

Ред. бр.	Катастарски приход (во денари)	Месечна основица на осигурување
1. до	400,00	2.732,00
2. од	400,01 до 900,00	3.860,00
3. од	900,01 до 2000,00	4.962,00
4. од	2000,01 до 4500,00	5.515,00
5. од	4500,01 до 7000,00	6.065,00
6. над	7000,01	6.619,00

Член 3

Индивидуалните земјоделци можат, по сопствен избор, да се определат да плаќаат придонес за пензиско и инвалидско осигурување на повисока основица на осигурување.

Индивидуалните земјоделци кои се определиле да плаќаат придонес за пензиско и инвалидско осигурување на повисока основица на осигурување должни се до 31 март во тековната година да поднесат писмено барање до органот за јавни приходи во општината.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари заклучно со март 1998 година.

Бр. 02-866
26 февруари 1998 година
Скопје

Претседател
на Управниот одбор,
Горѓи Атанасов, с.р.

КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ

4.

Врз основа на член 122 од Колективниот договор за државните, правосудните и органите на локалната самоуправа на Република Македонија („Службен весник на РМ“, бр. 53/95), Синдикатот на работниците од управата, правосудството и здруженијата на граѓани на Република Македонија и Министерството за правда на Република Македонија на ден 12.02.1998 година, извршија

ДОПОЛНУВАЊЕ НА КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР ЗА ДРЖАВ- НИТЕ, ПРАВОСУДНИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЛО- КАЛНАТА САМОУПРАВА НА РЕПУБЛИКА МА- КЕДОНИЈА

1. По член 99, се додава нов член 99-а, кој гласи:

„Член 99-а

Одлуката за престанок на работниот однос на работник поради повреда на работната дисциплина или поради неисполнување на обврските од работното место, работодавецот е должен да ја донесе во рок од 1 година само во случаите кога поради повредите од член 98 и 99 од овој Колективен договор е покрената и постапка за кривична одговорност на работникот“.

2. Дополнувањето важи од денот на потпишувањето, односно од 12.02.1998 година.

3. Текстот на дополнувањето да се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Синдикат на работниците од
управата, правосудството и
здруженијата на граѓани на РМ
Претседател,
Ванчо Муратовски, с.р.

Министерство за правда на
Република Македонија
Министер за правда,
д-р Горѓи Славов, с.р.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Колективниот договор на Министерството за внатрешни работи („Службен весник на РМ“, бр. 8/98), се направени грешки, поради што се дава

ИСПРАВКА НА КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР НА МИНИСТЕР- СТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

1. Во член 22 став 1 зборовите „2 члена“, се заменува со зборот „членови“.

2. Во член 26 став 2 точка 1 алинеја 1 по зборот „работно“ се додава зборот „место“.

3. Во член 27 став 4 зборот „општествена“ по зборовите „средства за“ се брише.

4. Во член 29 во вториот ред по зборовите „седиштето на“ се додаваат зборовите „организационата единица односно“

5. Во член 31 став 1 по зборот „министерот“ се додаваат зборовите „или од него овластен раководен работник“

6. Во член 41 став 1 по зборот „да“ се додава зборот „се“.

7. Во член 44 став 1 алинеја 4 по зборот „територијалните“ се додава зборот „професионални“, а во став 3 по бројот „2“ се додаваат зборовите „на овој член“.

8. Во член 50 во првиот ред зборот „и“ по зборот „цената“ се заменува со зборот „на“.

9. Во член 57 став 2 по зборот „решението“ се додаваат зборовите „од став 1 на овој член“

10. Во член 58 став 3 по зборот „работа“ се додава зборот „го“.

11. Во член 60 став 2 по зборовите „комисија на“ се додаваат зборовите „Министерството и пред соодветна комисија на“.

12. Во член 63 став 3 зборот „на“ по зборот „барање-то“ се заменува со зборот „не“.

13. Во член 82 став 3 бројот „8“ се заменува со бројот „15“

14. Во член 100 став 2 зборот „која“ по зборовите „јазикот на“ се заменува со зборот „кој“

15. Во член 104 став 1 точка 2 алинеја 1 зборовите „како и уплата на лични обврски на работникот од неговата плата“ се бришат, во точка 3 алинеја 1 по зборот „Синдикатот“ се додаваат зборовите „по писмен налог на раководителот на организационата единица каде што е распореден претседателот на Синдикатот“

16. Во член 109 став 1 зборот „и“ по зборот „волонтерски“ се заменува со записка, а по зборовите „Програмата за“ се додаваат зборовите „работа и за“. Во став 2 по зборот „Синдикатот“ се додаваат зборовите „на гранката“, а во став 3 по зборот „тие“ се додава зборот „се“

17. Во член 130 зборот „иако“ по зборот „обврски“ се заменува со зборовите „и ако“

18. Во член 133 став 1 точка 19 по зборот „работник“ се додаваат зборовите „за отсуството од работа“

19. Во член 141 став 7 зборот „донесува“ по зборот „предлог“ се заменува со зборот „поднесува“

20. Во член 157 точка 2 потточка а), алинеја 2 зборовите „до V“ се заменуваат со зборовите „со IV“, а во алинеја 3 и 4 зборот „до“ се заменува со зборот „со“.

21. Во член 160 став 1 по зборот „поднесе“ се додаваат зборовите „барање односно“, а по зборот „приговор“ се додаваат зборовите „кој се поднесува“.

22. Во член 163 зборот „заведат“ се заменува со зборот „поведат“

23. Во член 165 став 3 зборот „кон“ по зборот „до-полнување“ се заменува со зборот „на“.

додека таа или нејзиниот полномошник не се појават пред судот

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, V, II бр. 3905/96 (3530)

Пред овој суд се води постапка за утврдување поравно на сопственост по тужба на тужителот Александар Герасимов од Скопје, против тужениот Петре Бошковски од Скопје со непозната адреса на живеење. Вредност на спорот неопределена

Бидејќи тужениот е со непозната адреса, а судот за него нема никаква податоци, се повикува Петре Бошковски да се јави во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ и на огласната табла на судот и тоа да се јави во судот или да постави свој полномошник кој ќе го застапува во спорот. Во спротивно по истекот на овој рок во смисла на чл. 84 од ЗПП ќе му биде поставен привремен застапник од редот на адвокатите кој ќе го застапува тужениот се додека тужениот или неговиот полномошник не се јават пред судот

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, VIII П бр. 2380/97 (3838)

ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС

Пред Основниот суд во Велес се води процес за сопственост по тужбата на тужителот Баровиќ Љутвије од с. Оризари, против тужениот Пешиќ Хамид од с. Оризари, сега со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужениот во рок од 15 дена по објавувањето на огласот да се јави во судот заради прием на тужба, или во истиот рок да постави свој полномошник што ќе ги застапува неговите интереси

Во спротивно, за привремен застапник на тужениот му се одредува стручниот соработник во Основниот суд во Велес, Перчинковска Валентина, која ќе ги има сите права и должности на законски застапник, се додека тужениот или неговиот полномошник не се појават пред судот, односно додека органот за старателство не го извести судот дека поставил старател.

Од Основниот суд во Велес, П.бр.2126/97 (3276)

Пред Основниот суд во Велес поднесена е тужба, во парничниот предмет П.бр. 119/98 по предлог на тужителот Димов Антонио од Велес, против тужениот Уздал Нури од Измир, Република Турција, сега со непознато место на живеење и престојување. За привремен застапник на тужениот му е одредена стручниот соработник Перчинковска Валентина.

Привремениот застапник ги има сите права и должности на законски застапник се додека тужениот или неговиот полномошник не се појават пред судот односно се додека органот за старателство не го извести судот дека поставил старател.

Од Основниот суд во Велес, П.бр.119/98 (3566)

Македонски полициски
синдикат

Министерство
за внатрешни работи

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ

Пред овој суд се води процесна постапка за развод на брак, по тужбата на тужителот Сејфула Сулејмани од Скопје, с. Сарај, ул. "М.Тито 10" бр. 14, против тужената Наталија Баграмџан, од Баку, Азербејџан, а сега со непозната адреса во странство. За привремен застапник на тужената е назначен адвокатот Цемаил Саити од Скопје, кој ќе ја застапува се

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР

Пред Основниот суд во Гостивар, се води граѓанска постапка за надомест на штета по тужбата на тужителот Министерство за здравство - фонд за здравствено осигурување - подрачна служба Гостивар, против тужениот Махмуди Усни од Гостивар, ул. "И.П.Рибар" бр. 5 со непозната адреса на живеење во странство. Вредност на спорот 166.710,00 денари.

На тужениот Махмуди Усни од Гостивар му се поставува привремениот застапник при Основниот суд

во Гостивар дипл.правник Душица Димитриеска, стручен соработник, која ќе ги застапува интересите на тужениот додека тој или негов полномошник или застапник не се појават на главната расправа пред овој суд односно се додека органот за старателство не му постави старател

Од Основниот суд во Гостивар, П бр 1091/97 (3839)

Пред Основниот суд во Гостивар, се води спор по тужбата на тужителот Бегзати Неби од Гостивар, ул. "ИНА" бр 277, против тужената Бегзати родена Дурмиши Нације, со поранешна адреса ул "Браќа Гиновски" бр. 167, Гостивар, а сега со непозната адреса во Р Германија

Бидејќи тужената сега е со непозната адреса во Германија, за нејзин привремен застапник е назначена Димитриеска Душица, стручен соработник при Основниот суд во Гостивар, која ќе ја застапува се додека не се појави во судот и истата ќе ги има сите права и обврски како нејзин законски застапник.

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр. 1097/97 (3885)

ОСНОВЕН СУД ВО ДЕБАР

Пред Основниот суд во Дебар заведена е оставинска постапка по оставината на покоен Стефан Далиповски, порано од Дебар, кој умрел во Дебар на 31.X.1991 година.

Се повикуваат законските наследници Дилавер Далиповски од Дебар, сега во САД со непозната адреса на живеење, син на оставителот, и Деси Мустафовска од Дебар, сега во Швајцарија со непозната адреса на живеење, ќерка на оставителот, да се јават во рок од 30 дена или да постават свој полномошник заради расправање на оставинската постапка.

Доколку повиканите законски наследници не се јават во определениот рок или не постават свој полномошник, судот ќе ја расправи оставинската постапка според расположливите податоци.

Од Основниот суд во Дебар, О.бр. 18/96. (3873)

ОСНОВЕН СУД ВО КАВАДАРЦИ

Пред Основниот суд во Кавадарци се води спор за развод на брак по тужбата на тужителот Миле Лалков, од Кавадарци, ул."Цано Поп-Ристов" бр. 24, против тужената Марија Доил од Хамерсмит - Лондон

На тужената за привремен застапник и е назначен Киро Костов, адвокат од Кавадарци, ул "Илинденска" бр 31, кој ќе ги застапува нејзините интереси.

Се повикува тужената да се јави во судот лично или преку полномошник во рок од 30 дена од објавувањето на огласот. Доколку во овој рок не се појави, привремениот застапник ќе ја застапува во постапката се додека тужената или нејзиниот полномошник не се појават пред судот до окончувањето на постапката

Од Основниот суд во Кавадарци, П бр 187/98 (3565)

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО

Пред овој суд се води парнична постапка за долг по тужбата на тужителот Цветат Нухија од Куманово, ул "Црноотравска" бр 26, против тужениот Насуф Редџи со непознато престојувалиште.

На тужениот му се поставува привремен застапник Љиљана Петровска, стручен соработник при

Основниот суд во Куманово, која ќе го застапува тужениот до окончување на постапката или до неговото појавување во судот.

Од Основниот суд во Куманово, П.бр.2131/97. (3258)

Пред овој суд е заведен парничен предмет за утврдување право на сопственост на недвижност, по тужбата на тужителите Коце Денковски од Скопје, Дича Денковски од Скопје, Јане Денковски од Нови Сад и Десанка Митревска од Белград, сега со непозната адреса. Вредност на спорот неопределена. На тужениот му се поставува за привремен застапник стручниот соработник Савре Спасовски, кој ќе го застапува пред овој суд се до окончувањето на постапката или до негово појавување пред судот

Од Основниот суд во Куманово, П. Л.бр. 2505/97. (3973)

ОСНОВЕН СУД ВО РЕСЕН

Пред овој суд во тек е парнична постапка за утврдување право на сопственост по тужбата на тужителот Ариф Земовски од Битола, ул."Херцеговина" бр 2, против тужениот Мурат Земов од Битола, сега со непозната адреса во Шведска

Се повикува тужениот Мурат Земов од Битола во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот на судот да му достави точна адреса или да одреди свој полномошник. Во спротивно, судот по службена должност ќе му постави привремен застапник кој ќе ги застапува неговите права и интереси се до окончувањето на постапката пред судот.

Од Основниот суд во Ресен, П.бр 259/97 (3876)

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО

Пред Основниот суд во Тетово се води сопственички спор по тужбата на Назми Мерсели од с. Одри, против Диме Маринковиќ од с. Одри, сега во САД со непозната адреса.

Се повикува тужениот да се јави во Основниот суд во Тетово во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот или да одреди полномошник. Во спротивно, преку Центарот за социјална работа во Тетово ќе му биде одреден привремен застапник кој ќе го застапува до правосилното окончување на спорот.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 1252/97 (3303)

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за исполнење на договор за купопродажба по тужбата на тужителот Ибрахими Ислам од с. Гајре, против тужениот Сеадини Мирим од Тетово, а сега со непозната адреса во Словенија.

Се повикува тужениот да се јави во судот, да достави адреса или да овласти полномошник кој ќе го застапува во постапката до нејзиното окончување

Во спротивно, по истекот на 30 дена судот преку Центарот за социјална работа на тужениот ќе му постави привремен застапник.

Од Основниот суд во Тетово, П бр. 165/98 (3549)

Пред овој суд во тек е граѓански спор за сопственост по тужбата на тужителот Садики Медаит и др. од с. Боговиње против тужените Јусуфи Рахим, Јусуфи Невресе, Јусуфи Зира и Јусуфи Зекир, со непозната адреса во СР Југославија.

Се повикуваат тужените во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да се јават во Основниот суд

во Тетово, или, пак, да постават свој полномошник. Во спортивно, судот по службена должност преку Центарот за социјална работа им постави привремен старател кој ќе ги штити нивните права и интереси до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 229/97 (3878)

Пред овој суд се води спор за развод на брак по тужбата на тужителката Илмије Хасани од с. Камењане, против Насир Беќири од с. Камењане, а сега со непозната адреса во странство.

Се повикува тужениот да се јави во овој суд во рок од 30 дена или, пак, во тој рок да постави свој полномошник. Доколку тоа не го стори, од страна на овој суд ќе му биде поставен привремен старател кој ќе се грижи за неговите интереси до правосилното окончување на спорот.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 177/98 (3880)

Пред овој суд се води спор за развод на брак по тужбата на тужителката Нуредини Хаџије од с. Радиовце, против тужениот Нуредини Нехат, со непозната адреса во странство.

Се повикува тужениот да се јави пред овој суд во рок од 30 дена или, пак, да постави свој полномошник во земјата. Доколку тоа не го стори, овој суд ќе му постави привремен застапник кој ќе се грижи за неговите интереси до правосилното окончување на спорот.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 43/98 (3882)

Пред овој суд се води спор за раскин на договорот за подарок по тужбата на тужителот Божиновски Стојан од с. Одри, против Димитриевска Рада и др. од с. Одри. Вредност на спорот 50.000 денари.

Се повикува тужената Виолета Стојанова Тодоровиќ од с. Одри, сега со непозната адреса во СР Југославија, да се јави во рок од 30 дена во Основниот суд во Тетово.

Доколку во овој рок не се јави и не одреди свој полномошник, судот ќе и постави привремен старател кој ќе се грижи за нејзините права и интереси во постапката.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 178/97 (3883)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 5930/97, на регистарска влошка бр. 1-19272-0-0-0 го запиша во судскиот регистар зголемувањето на основачки влог и промена на лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет на Претпријатието за производство, трговија и посредување „АЦИКО И ХРИСТИНА ТРЕИД“ експорт-импорт, д.о.о. ДТЦ Мавровка, Ламела Ц II кат бр.6, ул. „Крсте Мисирков“, бр.7 Скопје.

Се брише Филиповска Даниела, а се запишува Живко Филиповски како ВД директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 5930/97. (1562)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 7252/97, на регистарска влошка бр. 1-67804-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на ли-

це овластено за застапување во внатрешен трговски промет и НТР на Претпријатието за инвестиции, проектирање, инженеринг и менаџмент „УНИМАГ ИНЖЕНЕРИНГ“ експорт-импорт д.о.о. ул. Партизански одреди“ бр. 21/2-15, Скопје.

Се брише Иштван Кладек директор без ограничување, а се запишува Милковски Стојо директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 7252/97. (1563)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 6441/97, на регистарска влошка бр. 1-17889-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на Трговското претпријатие „МИМА КОМЕРЦ“ д.о.о. ул. „Локов“ бр.3.

Се брише Мирела Митреска, а се запишува Митре Митревски.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 6441/97. (1564)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 7292/97, на регистарска влошка бр. 1-40377-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на назив, основач, проширување на дејноста на Претпријатието за производство, услуги и трговија на големо и мало, извоз-увоз „ИГМАР“ д.о. Скопје ул. „Горѓи Капчев“ бр. 10/26.

Досегашниот назив на Претпријатието за производство, услуги и трговија на големо и мало извоз-увоз „ИГМАР“ д.о. Скопје ул. „Горѓи Капчев“ бр. 10/26 во иднина се менува и ќе гласи:

Претпријатието за производство, услуги и трговија на големо и мало, извоз-увоз „РУД-ПРОИНГ“ д.о. ул. „Горѓи Капчев“ бр. 10/26 Скопје.

На ден 19.12.1997 год. пристапиле Ѓурчиновски Драге, Петрески Стојанче и Блажев Крсто.

Дејности: 011119, 012001, 012002, 012111, 020110, 020121, 020140, 020201, 020202, 020302, 060503, 070131, 070227, 080119, 080121, 080123, 090110, 090121, 090123, 090124, 090129, 110301, 110403, 110500.

Се брише Митановски Михајло, директор, а се запишува Митановски Игор директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 7292/97. (2334)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 6801/97, на регистарска влошка бр. 1-19393-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач на „ДУБРОВКИЊА“ Претпријатие за внатрешна и надворешна трговија д.о.о. Скопје ул. „Беласица“ бр. Скопје.

Од претпријатието истапува досегашниот основач „ДУБРОВКИЊА“. Претпријатие за внатрешна и надворешна трговија п.о. Дубровник, а пристапува Јордан Манушев од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 6801/97. (2335)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 189/98, на регистарска влошка бр. 1-39378-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар проширување на дејноста на Производно трговско претпријатие „ЛОТОС“ д.о.о. експорт-импорт ул. „16-та Македонска бригада“ 10/3-9 Скопје.

Дејности: 070132, 070227, 110903, 110905, 110909, 120311, 120312, 013400.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 189/98. (2340)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 7372/97, на регистарска влошка бр. 1-7665-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар истапувањето на основач на Трговското претпријатие „ТРИ ТРГОВЦА“ д.о. увоз-извоз Скопје – с. Арачиново ул. „Маршал Тито“ – 110 бр. 50 с. Арачиново.

Од 24.12.1997 година од претпријатието истапува лицето Абедин Исени.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 7372/97. (2341)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 6705/97, на регистарска влошка бр. 1-50073-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за производство, промет и услуги „ДАРФИЛД ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ д.о.о. Скопје ул. „243“ бр. 16.

Дејности: 120361, 120363, 120364, 120311.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 6705/97. (2343)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 115/98, на регистарска влошка бр. 1-29066-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице за промена на овластено лице-директор на Трговското претпријатие „ЦЕТ-КОМЕРЦ“ д.о.о. ул. „Маршал Тито“ бр. 53 Скопје.

Се брише досегашното овластено лице Горан Крстиќ – директор без ограничување.

Новото овластено лице е Бојан Крстиќ – директор без ограничување.

Бојан Крстиќ – директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 115/98. (2344)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег бр. 2656/97, на регистарска влошка бр. 02001194-000-09 го запиша во трговскиот регистар уписот на трговецот поединец „СТЕФАНОС“ угостителски услуги, ги Ангелина Милисав Спасовска ул „Томе Арсовски“ бр 49 л I Скопје

Дејности 080190

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со сиот свој имот

Управител без ограничување – Ангелина Спасовска

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег бр 2656/97 (1598)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег бр 2737/97, на регистарска влошка бр 6-02001224-000-06 го запиша во судскиот регистар уписот на Горан Душко Василевски – превоз на патници со такси автомобили ул „Алексо Демниевски“ бр 11 Скопје

Дејност 060602

Во правниот промет со трети лица ТП истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет ќе одговара лично со целиот свој имот

Управител со неограничени овластувања е Горан Василевски

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег бр 2737/97. (1599)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег бр 2607/97, на регистарска влошка бр 6-02001246-000-06 го запиша во трговскиот регистар упи-

сот на ТП Авто такси „МИКИ“ Христовски Михаило ул Бул „Јане Сандански“ бр 71/1-16 Скопје

Основач на ТП е Христовски Јован Михаило ул Бул. „Јане Сандански“ бр 71/1-16.

Дејност 060602

Во правниот промет со трети лица трговецот поединец истапува во свое име и за своја сметка

За обврските сторени во правниот промет со трети лица трговецот поединец одговара лично со целиот свој имот

Христовски Михаило – управител со неограничено овластување

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег бр 2707/97 (1600)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег бр 6388/97, на регистарска влошка бр 1-22411-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на фирма, седиште, основач и промена на лице овластено за застапување во внатрешен трговски промет и НТР на Претпријатието за промет и услуги „ЕНИС“ експорт-импорт д о о с Долно Свиларе Скопје

Се врши промена на форма и седиште на во иднина ќе гласи

Претпријатие за промет и услуги „ДИНАРА ПРО-МЕТ“ експорт-импорт д о о ул „Иван Аговски“ бр 9/4-17 Скопје

Од 26 10 1997 год од претпријатието како основач истапува лицето Асип Садики, а пристапува Богуновик Светлана од Скопје

Се врши промена на лицето овластено за застапување во внатрешен и надворешен трговски промет

Се брише Асип Садики директор без ограничување

Се запишува Богуник Милан директор без ограничување

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег бр 6388/97 (1601)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег бр 2725/97, на регистарска влошка бр 3-02001319-000-01 го запиша во трговскиот регистар основањето на д о о Друштво за проектирање и софтверска поддршка на географски информативни системи „ГИС ДИЗАЈН“ Борис, Аксенти и др д о о ул „Мито Хаџивасилев – Јасмин“ бр 14/4 Скопје

Друштвото е основано со Договор бр 01-01 од 27 11 1997 година, од страна на странскиот основач, Матјаж Хрибар, од Љубљана, Република Словенија, „Жаучерјева Улица“ бр 002 и домашни основачи, Аксенти Грнатов, од Скопје, ул „Илинденска“ бр 3/26 и Борис Пауновски ул „Даме Груев“ бр 1/4-22 Скопје

Дејности 011710, 011721, 011722, 011723, 011724, 011729, 050100, 050201, 050202, 050209, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, откуп на земјоделски, сточарски и шумски производи, печурки и водоземци, 080190, 080201, 080202, 090209, 110109, 110302, 110303, 110304, 110309, 110401, 110402, 110403, 110404, 110611, 110612, 110620, 110905, 110909, 070301, 070320, изведување на инвестициони работи во странство, отстапување на инвестициони работи на странско лице во Република Македонија, меѓународен транспорт на стоки и патници во друмскиот сообраќај, работи на меѓународна специјализирана меѓународно сообраќајни - агенциски работи, вршење на туристички работи со странство, посредување и застапување во надворешно трговскиот промет, реекспорт, консигнациона продажба

Во правниот промет со трети лица, до о истапува во свое име и за своја сметка

За обврските превземени во правниот промет со трети лица до о одговара со целиот свој имот.

Грнаров Аксенти – управител без ограничување

Пауновски Борис – управител без ограничување

Грнаров Аксенти управител со неограничени овластувања

Пауновски Борис управител со неограничени овластувања

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2725/97. (1602)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2660/97, на регистарска влошка бр. 3-02001334-000-03 го запиша во трговскиот регистар основањето на трговското друштво на Мешовито друштво со странски капитал со ограничена одговорност во приватна сопственост, за производство промет и услуги и транспорт „ФРОТИРЕКС“ Ангеловски до о.увоз-извоз ул. „Кузман Јосифовски Питу“ 26/1-1 Скопје

Основачи Ангел Ангеловски и Д-р Михаил Ангеловски

Дејности 012524, 070121, 070221, 090150, 060502, 110309, 110909, 070310, 070320, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, ресекспорт, малограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија, комисиона продажба, распродажба на стоки во консигнациони складишта

Мешовито друштво во правниот промет со трети лица настапува во свое име и на своја сметка

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Друштвото одговара со целокупниот свој имот

Ангел Ангеловски – управител без ограничување

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2660/97 (1603)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 104/98, на регистарска влошка бр. 1-29748-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на основач на Претпријатието за градежништво, трговија на големо и мало „ЗОМА-ФС“ увоз-извоз, до о.о. бул. „Крсте Мисирков“ бр. 13/6, Скопје.

Кон претпријатието пристапува: Транспортно претпријатие „ДАВРЕКС-ИН-М“ до о.о. експорт-импорт, бул. „АВНОЈ“ бр. 14, 1-5.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 104/98 (1544)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 116/98, на регистарска влошка бр. 1-62087-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на основач и директор на Трговското претпријатие „ВЕА-КОМЕРЦ“ до о.о. експорт-импорт, с. Арачиново, Скопје

Кон претпријатието пристапуваат Стоилков Оливер, Богоевски Дејан и Здравев Бише.

Се брише Ајдиновски Сулејман а се запишува Стоилков Оливер како нов директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 116/98 (1545)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 7108/97, на регистарска влошка бр. 1-3445-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на Претпријатието за промет на големо и мало со увоз-извоз, „ТРИКОТЕКС“ ц.о. ул. „Стрмешев“ бр. 3/а, Скопје.

Од претпријатието за промет на големо и мало со увоз-извоз, „ТРИКОТЕКС“ ц.о. Скопје на ден

05.12.1997 година истапува основачот Борислав Караманов од Скопје со Одлука од 05.12.1997 година и си го повлекува својот основачки влог.

Се брише досегашниот застапник Борислав Караманов, директор без ограничувања а се запишува нов застапник во претпријатието Крсте Стефановски, директор без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 7108/97. (1546)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 47/98, на регистарска влошка бр. 1-10402-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Друштвото со ограничена одговорност во мешовита сопственост со полна одговорност „РАДЕ КОНЧАР – ЗАЕДНИЧКИ ДЕЈНОСТИ“, „III Македонска бригада“ б.б., Скопје.

Се брише досегашниот законски застапник Блажевски Тодор, дипл. маш. инж. директор на до о.о. го застапува неограничено во рамките на дејностите на до о.о. а се запишува Крстески Дарко дипл. е.к. директор на до о.о. го застапува неограничено во рамките на дејностите на до о.о.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 47/98 (1547)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 209/98, на регистарска влошка бр. 1-67269-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на седиште и проширување на дејноста на „ЗОРАН“, Сервис Центар за изработка на фотографии, печати, гравирање и печатење, до о.о. увоз-извоз, ул. „Вељко Влаховиќ“ бр. 31/3, Скопје.

Новото седиште на фирмата е на ул. „Вељко Влаховиќ“ бр. 31/3.

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 120311, 120312.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 209/98 (1548)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 81/98, на регистарска влошка бр. 1-16475-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на основач на Производно трговско претпријатие „АТА-КОМЕРЦ“ до о.о. увоз-извоз, Трговски центар Буњакоев кат I локал 33, Скопје.

Кон претпријатието пристапува Снежана Балканова а истапува Атанас Балканов.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 81/98. (1549)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 49/98, на регистарска влошка бр. 1-54339-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на седиште, истапување и пристапување на основачи и промена на лице овластено за застапување на Туристичката агенција „БРАГА 95“ до о.о. ул. „Владимир Комаров“ бр. 7/43, Скопје.

Се брише Аце Мицковски, се запишува Насер Зејнула, како нов директор.

Новиот назив на фирмата е Туристичка агенција „Брага 95“ до о.о. ул. „Трифун Пановски“ бр. 5/1-4, Скопје.

Кон претпријатието пристапува Роберт Златковски од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 49/98. (1552)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 6553/97, на регистарска влошка бр. 1-69692-0-0-0 го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Рудници и железарница „ТОПИЛНИЦА“ ц.о ул. „16-та Македонска бригада“ бр. 18, Скопје.

Дејноста во внатрешен промет се проширува со 010999.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег бр 6553/97. (1551)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр.14/97 од 23.XII.1997 година, констатира дека Програмата за финансиска и сопственичка трансформација на ДОО „Златара“ - Крушево бр.03-72/1 од 32.X.1997 година е прифатена и стечајниот совет на Основниот суд во Прилеп ја одобри.

Од Основниот суд во Прилеп. (3267)

Основниот суд во Прилеп отвори стечајни постапки но истите не ги спроведе туку ги заклучи и тоа со решение Ст бр. 282/97 од 13.II.1998 година над ПП „Алисон“-Прилеп, ул.“Моша Пијаде” бр.220, над ПП „Данви комерц“- Прилеп со решение Ст.бр 269/97 од 13.II.1998 година со решението Ст.бр. 204/97 од 13.II.1998 година над ПП „СК Пируета“ - Прилеп.

Од Основниот суд во Прилеп. (3296)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр.121/97 од 03.XI.1997 година, стечајната постапка на ДОО „Мак Трговија“ - Прилеп, кеј „9-ти Септември“ бр 22 ја заклучува.

Од Основниот суд во Прилеп (3297)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст бр 1/96 од 29.X.1997 година ја заклучи стечајната постапка над должникот ПП „Евро комерц“ - Прилеп.

Од Основниот суд во Прилеп (3299)

Основниот суд во Струга, отвори стечајни постапки но не ги спроведе и ги заклучи и тоа. Ст. бр. 281/97 од 12.XII.1997 година према ПП „Компани“ од с. Радожда; Ст.бр.249/97 од 12.XII.1997 година, према „Цицо“ од Струга; Ст.бр. 255/97 од 16.XII.1997 година према ПП „Леска“ од с. Делогожди

Од Основниот суд во Струга (3283)

Основниот суд во Струга отвори стечајни постапки но не ги спроведе и ги заклучи со решенија и тоа: Ст.бр. 239/97 од 04.XII.1997 година према ПП „Блери-ти-Комерц“ од Струга; Ст бр. 252/97 од 17.XI.1997 година према ПП „Елагона“ од Струга, Ст бр 206/97 од 02.XII.1997 година према УТП „Версаж-М-Трејд“ од Струга; Ст бр 237/97 од 05.XII.1997 година према ПП „Везир“ од с. Ливада, Ст.бр. 280/97 од 12.XII.1997 година према ПП „Аврамоски“ од с. Ташмаруништа.

Од Основниот суд во Струга. (3284)

Основниот суд во Струга отвори стечајни постапки но не ги спроведе и ги заклучи со решенија и тоа: Ст бр 99/97 од 26.VI.1997 година према ПП „Кет-Гин“

од Струга; Ст.бр.205/97 од 18.XI.1997 година према ПУТПУ „Берикети“ од с. Велешта; Ст.бр.211/97 од 30.IX.1997 година према ПП „Вимит“ од с. Вевчани; Ст.бр.226/97 од 02.XII.1997 година према ПП „Интерпласт“ од Струга; Ст.бр.234/97 од 04.XII.1997 година према ПП „Сликапласт“ од Струга.

Од Основниот суд во Струга. (3285)

Основниот суд во Струга, отвори стечајни постапки, но не ги спроведе и ги заклучи со решенија и тоа: Ст.бр.69/96 од 18.IV.1997 година према ПП „Сил-5“ од Струга; Ст.бр.106/96 од 11.IX.1997 година према „Јо-ПЕ-94“ од Струга; Ст.бр.6/97 од 16.IX.1997 година, према „Новопласт“ од с.Ложани; Ст. бр.26/97 од 21.III.1997 година према ПП „Мојсие - Слобода“ од с. Мислешево, Ст.бр. 65/97 од 10.VI.1997 година према ПП „Ларид“ од Струга.

Од Основниот суд во Струга. (3286)

Основниот суд во Тетово објавува дека со решението Ст.бр. 82/96 од 11.II.1998 година по предлог на стечајниот управник на стечајниот должник ЗИК „Тетово“ ДОО „Борец“ од с. Лешок, се отвора постапка за присилно порамнување во стечај помеѓу должникот и неговите доверители на начин што стечајниот должник обврските спрема своите доверители е должен да ги исплати во висина од 60% од утврдениот износ во рок од 2 години по правосилноста на решението за одобреното присилно порамнување.

Рочиште за присилно порамнување се определува за ден 26.III.1998 година во 8 часот, соба број 7/1, на кое се повикуваат доверителите за склучување на присилното порамнување.

Од Основниот суд во Тетово. (3268)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решението Ст.бр.357/97 од 29.XII.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТП „Кате Комерц“ од с. Брвеница.

За стечаен судија е одреден Никола Ристоски судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Душко Кировски од Тетово, ул. „Љ.Б. Пиш“ бр. 66.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 31.III.1998 година, во 9,00 часот, во соба број 7/1 во овој суд

Од Основниот суд во Тетово. (3269)

Основниот суд во Тетово објавува дека со решенија подолу наведени заклучена е стечајната постапка над следните стечајни должници со решение Ст.бр 33/96 од 04.II.1998 година спрема ПТП „Салиу Промет“ од с. Порој, со решение Ст.бр.119/97 од 10.II.1998 година спрема ПТП „Тетовка“ од Тетово.

По правосилноста на решенијата стечајните должници да се бришат од регистарот на претпријатија при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Тетово

(3300)

Основниот суд во Тетово објавува дека со решенија подолу наведени заклучена е стечајната постапка над следните стечајни должници: со решение Ст.бр. 114/97 од 30.XII.1997 година спрема ПТУП “Шартекс Сервис” од Тетово, со решение Ст.бр.332/97 од 10.II.1998 година спрема ПТУП “Леќени и Бардух” од с. Боговиње

По правосилноста на решенијата стечајните должници да се бришат од регистарот на претпријатија при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Тетово. (3301)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решението Ст.бр.1/98 од 09.II.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот АД “Нов живот” од Тетово, ул.“М.Тито”

За стечаен судија е одреден Томислав Бошковски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Заковски Василе од Тетово, ул. “В.С. Бато” бр. 1/22.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 05.III.1998 година, во 10 часот, во соба бр.4/1 во овој суд.

Од Основниот суд во Тетово. (3302)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решението на овој суд Ст.бр. 137/96 од 20.II.1998 година, го прифати барањето на Управниот одбор на ДОО “МАК”-Кавадарци и даде согласност на донесената одлука за отстапување на побарувањата на доверителите на работници кои со своите средства преземаат обврска за враќање на побарувањата согласно Програмата за финансиска и сопственичка трансформација, како и формирање на Друштво со ограничена одговорност, со следната содржина:

Се прифаќа барањето на Управниот одбор на ДОО “МИК”-Кавадарци во стечај и се дава согласност на донесената одлука бр. 03-8 од 28.I.1998 година со која се отстапуваат побарувањата на доверителите на МИК” од Кавадарци, на работници кои со свои средства преземаат обврска за враќање на побарувањата согласно програмата за финансиска и сопственичка трансформација.

Се дава согласност на Управниот одбор на ДОО “МИК” - Кавадарци во стечај да донесе одлука за сопственичка трансформација и формирање на друштво со ограничена одговорност од страна на работниците превземачи на побарувањата.

Се запира стечајната постапка над стечајниот должник ДОО “МИК” отворена со решение Ст.бр. 459/95 ОД 27.IV.1995 година на Окружниот стопански суд во Скопје.

Од Основниот суд во Кавадарци (3273)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението I.Ст.бр.1153/96 од 19.XI.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот Производно

трговско претпријатие “Солар-Декор” ДОО од Скопје, ул. “376” бр. 235, со жиро сметка број 40100-601-82698

За стечаен судија е одредена Снежана Георгиевска - Зекирија, судија при овој суд.

За стечаен управник е одредена Елизабета Камењарска-Стојановска од Скопје, бул.“Крсте Мисирков” бр.57-а Триангла I вл. IV, телефон 137-112.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 30.III.1998 година, во 8.30 часот, во соба бр.45 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (3275)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решението Ст.бр.239/97 од 08.XII.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ПП “Жеден” од с. Туденце - Тетово.

За стечаен судија е одреден Никола Ристоски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Глигур Симоски од Тетово, ул.“Благоја Тоска” бр.222, телефон 094/22-025.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 24.III.1998 година, во 10.00 часот, во соба бр.7/1 во овој суд.

Од Основниот суд во Тетово. (3277)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решението Ст.бр.494/97 од 12.I.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТП “Круа Компани” од с. Мала Речица.

За стечаен судија е одреден Никола Ристоски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Глигур Симоски од Тетово, ул.“Благоја Тоска” бр.222, телефон 094/22-025.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 12.III.1998 година, во 9.45 часот, во соба бр.7/1 во овој суд.

Од Основниот суд во Тетово. (3278)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решението Ст.бр.184/97 од 17.XII.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТП “Албомак” од с. Жилче - Тетово.

За стечаен судија е одреден Никола Ристоски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Глигур Симоски од Тетово, ул.“Благоја Тоска” бр.222, телефон 094/22-025.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 26.III.1998 година, во 10,45 часот, во соба број 60 во овој суд.

Од Основниот суд во Тетово. (3279)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решението Ст.бр.356/97 од 12.I.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТП "Тип Топ" од Тетово, ул. "К.Ј.Питу" бр.86.

За стечаен судија е одреден Никола Ристоски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Глигур Симоски од Тетово, ул. "Благоја Тоска" бр.222, телефон 094/22-025.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 12.III.1998 година, во 10,00 часот, во соба број 7/1 во овој суд.

Од Основниот суд во Тетово. (3280)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението Ст.бр.1530/97 од 19.II.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот "Вива Микс" ПТУ од Скопје, ул. "Горѓи Абациев" бр. 24.

За стечаен судија е одредена Зорица Илиоска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Спасовски Ласте од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 46-3/19, телефон 414-586.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 09.IV.1998 година, во 8,20 часот, во соба број 44 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (3308)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението I.Ст.бр.883/96 од 08.X.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ПППТТ "Делско" увоз-извоз од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 106 со жиро сметка 40100-601-46668.

За стечаен судија е одредена Магдалена Бајалска-Горѓиевска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Стефановски Раде од Скопје, ул. "Пелистерска" бр. 1/2-7.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 27.III.1998 година, во 11,10 часот, во барка бр. 4, соба број 4 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (3310)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението I.Ст.бр.2417/97 од 14.I.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот ПГУ "Икра" експорт-импорт ДОО од Скопје, ул. "Алија Авдовик-15" бр. 24, со жиро сметка 40110-601-370692.

За стечаен судија е одредена Маја Малахова, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Мито Арминовски од Скопје, ул. "Петар Манџуков" бр. 23-Б, телефон 263-992.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 03.IV.1998 година, во 8,00 часот, во барака бр. 4, соба број 4 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (3313)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението Ст.бр.1545/97 од 28.I.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот ППП "ИМП Пром" ДОО од Скопје, ул. "Железничка" бр. 97 А.

За стечаен судија е одреден Дејан Костовски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Младен Божиновски од Скопје, ул. "Ордан Чопела" бр. 116, телефон 260-694.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 16.III.1998 година, во 9,00 часот, во соба број 46 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (3314)

Основниот суд во Битола, со решението Ст.бр. 9/97 од 09.II.1998 година отвори стечајна постапка над должникот ДОО "Ламброс - Преспатранс" - Ресен. За стечаен судија е одреден Симеон Шопов, судија на Основниот суд во Битола, а за стечаен управник лицето Гоце Петровски, дипл. економист од Битола, ул. "Едвард Кардел" бр. 7/61.

Со денот на отворањето на стечајната постапка им престануваат правата на работодадниот орган, застапникот, како и на органот на управување на должникот, а тие функции преминуваат врз стечајниот управител.

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот со пријави, таксирани со 600,00 денари такса во два примероци со докази, а должниците во истиот рок да ги измират своите обврски према должникот.

Рочиште за испитување на побарувањата ќе се одржи на ден 24.IV.1998 година во 10,30 часот, судница бр. 41 во Основниот суд во Битола.

Огласот е објавен на Огласната табла на судот на ден 09.II.1998 година.

Од Основниот суд во Битола. (3461)

Основниот суд во Битола, со решението Ст.бр. 640/96 од 09.II.1998 година према должникот АТПОС “Преспашпед” - Ресен, отвори стечајна постапка, при што за стечаен судија го определи Симеон Шопов, судија на Основниот суд во Битола, а за стечаен управник Мите Блажевски, од Битола, ул. “Партизанска” бр. 98/4.

Со денот на отворањето на стечајната постапка им престануваат правата на работноводниот орган, застапникот, како и на органот на управување на должникот, а тие функции преминуваат врз стечајниот управник.

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот со пријави, таксирани со 600,00 денари такса во два примероци со докази, а должниците во истиот рок да ги измират своите обврски спрема должникот.

Рочиште за испитување на побарувањата ќе се одржи на ден 24.IV.1998 година во 10,00 часот, судница бр. 41 во Основниот суд во Битола.

Огласот е објавен на Огласната табла на судот на ден 09.II.1998 година.

Од Основниот суд во Битола. (3462)

Основниот суд во Кичево, објавува дека со решение Ст.бр.75/97 од 26.XII.1997 година е отворена стечајна постапка на Претпријатието за трговија на големо и мало “Бемос” увоз-извоз - Кичево, ул.“М. Тито” бр. 173.

За стечаен управник е одреден Јаковлески Атанас од Кичево, ул.“Булевар Ослободување” бр. 32, телефон 32-174.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 24.III.1998 година, во 10,30 часот, во Основниот суд во Кичево.

Од Основниот суд во Кичево. (3463)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението на овој суд Ст.бр. 703/96 од 20.II.1998 година заклучена е стечајната постапка над должникот П. “Монте Комерц” - Скопје, ул.“Народен Фронт” бр. 25/4 и жиро сметка 40100-601-87993.

По правосилноста на решението должникот да се избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (3529)

Основниот суд во Тетово објавува дека со наведените решенија заклучена е стечајната постапка спрема следните стечајни должници: Ст.бр.189/97 од

20.II.1998 година спрема ПП “Недџет - Промет” од Тетово; со решение Ст.бр.99/96 од 05.II.1998 година спрема ПТ “Збирала Комерц” од с. Голема Речица и решението Ст.бр. 48/96 од 12.II.1998 година спрема ПП “Ферари Текс” од Тетово.

По правосилноста на решенијата стечајните должници да се бришат од регистарот на претпријатија при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Тетово. (3550)

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 407/97 од 16.II.1998 година над ПП “Скрим - Пром” - Битола, ул.“Кл.Охридски” бр. 25/25, отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи и со решението Ст.бр. 387/97 од 16.II.1998 година над ПП “Суво поле” - Демир Хисар, ул.“Вељко Влаховик” бр. 23, отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (3551)

Со решение на Основниот суд во Битола, Ст.бр. 750/96 од 19.II.1998 година се заклучува постапката за стечај над ПП “Хеленик - Експорт” - Битола, ул.“Маршал Тито” бр.16.

Од Основниот суд во Битола. (3552)

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 330/97 од 11.II.1998 година над ПП “Фазма” - Битола, отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (3553)

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 284/96 од 11.II.1998 година, постапката за покренување на стечај над стечајниот должник ПП “Кербер” - Битола, ул.“Стерјо Ѓорѓиев” бр. 2, ја заклучува.

Од Основниот суд во Битола. (3554)

Основниот суд во Кавадарци, со решение на овој суд Ст.бр. 127/97 од 13.II.1998 година објавува дека е отворена стечајна постапка и истовремено заклучена над стечајниот должник ПП “Данком” - Неготино, ул.“Душан Јуруков” бр. 3.

Од Основниот суд во Кавадарци. (3555)

Основниот суд во Кавадарци, со решение на овој суд Ст.бр. 101/97 од 13.II.1998 година објавува дека е отворена стечајна постапка и истовремено заклучена над стечајниот должник ПТП “Нирози Комерц” - Кавадарци, ул.“Илинденска” бр. 70.

Од Основниот суд во Кавадарци. (3556)

Основниот суд во Кавадарци, со решение на овој суд Ст.бр. 129/97 од 13.II.1998 година објавува дека е отворена стечајна постапка и истовремено заклучена над стечајниот должник ПП “Шпед Пром” - Кавадарци, ул.“Ресавска” бр. 5.

Од Основниот суд во Кавадарци. (3557)

Основниот суд во Кавадарци, со решение на овој суд Ст.бр. 143/97 од 13.II.1998 година објавува дека е

отворена стечајна постапка и истовремено заклучена над стечајниот должник ПТУП “Јаива” - Неготино, ул “Петар Демирски” бр 2/1

Од Основниот суд во Кавадарци (3558)

Основниот суд во Кавадарци, со решение на овој суд Ст бр 296/96 од 10 IV 1997 година објавува дека е отворена стечајна постапка и истовремено заклучена над стечајниот должник ПП “Мек Давче” - Кавадарци, ул “Илинденска” бр. 113/3/5

Од Основниот суд во Кавадарци (3559)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решението Ст бр 388/97 од 01 XII.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ТП “Интеграл” од Тетово, ул. “Т Симоски” бр 24.

За стечаен судија е одреден Никола Ристоски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Атанас Настоски од Тетово, ул “Маршал Тито” бр.90/7.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 20 III 1998 година, во 11,30 часот, во соба број 7 во овој суд.

Од Основниот суд во Тетово (3560)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решението Ст.бр.301/97 од 20.II.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот ЈП “Извор” од Гевгелија, ул. “Димитар Влахов” бб.

За стечаен судија е одреден Иван Стаменов, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Аврамовски Ристо од Гевгелија, ул “Иво Лола Рибар” бр 49, телефон 88-188 и 213-252

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 07.IV.1998 година, во 9,00 часот, во соба број 29 во овој суд.

Од Основниот суд во Гевгелија (3561)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението I.Ст.бр.2469/97 од 14.I.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТУ “7-МИ Март 95” експорт-импорт од Скопје, бул.“Петар Манџуков” бр. 27Б со жиро сметка 40100-601-331340.

За стечаен судија е одредена Маја Малахова, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Марковски Стојан од Скопје, ул.“Горче Петров” бр. 3/38, телефон 316-794.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со

докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 30.III.1998 година, во 11,50 часот, во барака бр. 4, соба број 4 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (3651)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението III.Ст.бр.2443/97 од 18.II.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот “Токи Комерц” од Скопје, ул.“Јане Сандански” бр.25/2-28.

За стечаен судија е одреден Драган Николовски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Мито Арминовски од Скопје, ул.“Петар Манџуков” бр. 23-Б, телефон 263-992.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 06.IV.1998 година, во 11,25 часот, во барака бр. 4, соба број 5 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (3598)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението Ст.бр.1574/96 од 30.I.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот ППП “Рени Комерц” од Скопје, ул.“Девој”.

За стечаен судија е одреден Дејан Костовски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Марко Ѓурчиновски од Скопје, ул.“Љуба Петровиќ” бр. 8, тел. 617-547.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 30.III.1998 година, во 11,20 часот, во соба број 46 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (3575)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението Ст.бр.1572/96 од 30.I.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТУ “Пони-Комерц I” од Скопје, с. Радуша.

За стечаен судија е одреден Дејан Костовски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Марко Ѓурчиновски од Скопје, ул.“Љуба Петровиќ” бр. 8, тел. 617-547.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 30.III.1998 година, во 11,00 часот, во соба број 46 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (3574)

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 127/97 од 11.II.1998 година над ПП “Живко Додевски”, с. Гавато, отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи и со решението Ст.бр. 480/97 од 18.II.1998 година над ПП “Микс Комерц” - Битола, ул. “Едвард Кардељ” бр. 7/1/14, отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (3840)

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 78/97 од 16.II.1998 година спрема должникот ПП “Јадрез Пром” - Битола, ул. “Довлецик” бр. 28, отвори стечајна постапка при што за стечаен судија го определи Симеон Шопов, судија при Основниот суд во Битола, а за стечаен управител Љубе Стојановски од Г Оризари, ул. “Васил Брклевиќ” бр. 38.

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот со пријави таксирани со 600,00 денари судска такса во два примероци и со докази, а должниците да ги измират своите долгови во истиот тој рок према должникот.

Рочиште за испитување на побарувањето ќе се одржи на ден 03.IV.1998 година во 11 часот, соба бр. 41 во Основниот суд во Битола.

Од Основниот суд во Битола (3841)

Основниот суд во Велес, објавува дека со решението Ст.бр.166/96 од 24.II.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот ПП “Нелагонија” АД од Велес, ул. “Владимир Назор” бр. 2

За стечаен судија е одреден Сашко Лазаров, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Тодоров Жарко, дипломиран архитект од Велес, ул. “Г-ва Комуна” бр. 5, тел. 33-432

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 02.IV.1998 година, во 11,00 часот, во соба број 5-II во овој суд.

Од Основниот суд во Велес. (3842)

Основниот суд во Струмица објавува дека со решението Ст.бр. 323/97 од 25.II.1998 година е отворена стечајна постапка над ППС “Виспром” - Струмица, ул. “Кузман Јосифовски” бр. 12, со жиро сметка 41300-601-18850, но истата не се спроведува поради немање имот на должникот и се заклучува.

Доверителите можат да го напаѓаат наведеното решение во рок од 15 дена од објавувањето на истото во “Службен весник на РМ” со жалба до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на гореспоменатото решение, должникот да се брише од регистарот на претпријатијата.

Овој оглас е објавен на огласната судска табла на ден 25.II.1998 година.

Од Основниот суд во Струмица (3843)

Основниот суд во Струмица, објавува дека со решението Ст.бр. 425/96 од 25.II.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ДИЈОС ДОО “Амбалажа” од Струмица, ул. “Гоце Делчев” бб, и жиро сметка 41300-601-9123.

За стечаен судија е одредена Викторија Кировска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Парталов Кирил, дипломиран правник од Струмица, ул. “Димитар Хаџи-Василев Јасмин” бр.71

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 10.IV.1998 година, во 11,00 часот, во соба број 1 во овој суд.

Од Основниот суд во Струмица. (3844)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението III Ст.бр.124/96 од 18.II.1998 година, се заклучува стечајната постапка на стечајниот должник Акционерско друштво на мало и големо “Унипром” од Скопје, ул. “840” бб, со жиро сметка 40110-601-14076

По правосилноста на ова решение стечајниот должник да се брише од регистарот на претпријатијата при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Извод од решението да се објави во “Службен весник на РМ” и на огласната табла на судот.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје (3652)

Основниот суд во Кичево, објавува дека со решението Ст.бр. 77/97 од 06.II.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот ДОО “Нов Дом” од Македонски Брод, ул. “15-та Ударна бригада” бр. 15, со жиро сметка 41101-601-2325.

За стечаен судија е одреден Миле Ангелески, судија на Основниот суд во Кичево.

За стечаен управник е одреден Фиданоски Лупчо, дипломиран градежен инженер од Скопје, ул. “Емил Зола” бр. 3/3, населба Кисела Вода, тел. 136-175 и 134-189.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет на Основниот суд во Кичево, со два примероци и со приложени докази. Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 10.IV.1998 година, со почеток во 10 часот, во Основниот суд во Кичево.

Од Основниот суд во Кичево. (3683)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението I Ст.бр. 1132/97 од 04.II.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот ППТИ “Гони Текс” експорт-импорт од Скопје, ул. “Хо Ши Мин” бр. 137-Б, со жиро сметка бр. 40100-601-162589

За стечаен судија е одредена Маја Малахова, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Тодевски Душко од Скопје, ул. "Беровска" бр. 2/2-15, тел. 526-250.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 08.IV.1998 година, во 9,00 часот, во барака бр. 4, соба број 4 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје (3775)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението I Ст бр.1465/97 од 12.I.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТ "Берлин-Комерц" увоз-извоз од Скопје, ул. "Пелагонија" бр 30, со жиро сметка бр 40100-601-180122.

За стечаен судија е одредена Маја Малахова, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Тодевски Душко од Скопје, ул. "Беровска" бр. 2/2-15, тел. 526-250.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 30.III.1998 година, во 8,30 часот, во барака бр. 4, соба број 4 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје (3849)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението II Ст бр.2350/97 од 17.II.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот ППТУ "Булевац" експорт-импорт од Скопје, ул. "Петар Делџан" бр 2-1/24, со жиро сметка бр 40100-601-286926.

За стечаен судија е одредена Лина Петровска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Цане Вачков од Скопје, ул. "Крсте Асенов" бр 12/1/15, тел. 261-102.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 09.IV.1998 година, во 9,40 часот, во барака бр. 4, соба број 6 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (3977)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решението Ст бр 153/97 од 17 IX 1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТП "Бинго - Вегас" од Тетово, ул. "Горна Чаршија" бр 8, ДТЦ 1 кат.

За стечаен судија е одреден Никола Ристоски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Срејко Матески од Тетово, ул. "Б. Стефановски" бр 8.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по

објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 02.IV.1998 година, во 11 часот, во соба број 7/1 во овој суд.

Од Основниот суд во Тетово. (3888)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решението Ст.бр.85/96 од 21.IV.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот ТП "Нектар - Рони Компани" од Тетово, ул. "Горна Чаршија" бр 43.

За стечаен судија е одреден Никола Ристоски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Срејко Матески од Тетово, ул. "Б. Стефановски" бр. 8.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 02.IV.1998 година, во 11,15 часот, во соба број 7/1 во овој суд.

Од Основниот суд во Тетово. (3889)

Основниот суд во Охрид, со решението Ст бр 712/97 од 18.II.1998 година према стечајниот должник ПП "Љубан комерц" - од с. Лубаништа, отвори стечајна постапка, истата не ја спроведува и ја заклучува.

Од Основниот суд во Охрид (3890)

ЛИКВИДАЦИИ

Основниот Суд во Прилеп отвори ликвидациони постапки по истите не ги спроведе туку ги заклучи и тоа со решение Л.бр 17/97 од 18.II.1998 година над ПТУ "Гаврош комерц" - Крушево, ул. Така Бербер бр 24 и со решение Л бр 5/98 од 18.II.1998 година над ПТП "Тргомак" - Прилеп, ул. "Браќа Ламески" бр 38.

Од Основниот суд во Прилеп (3298)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението III Л.бр. 26/98 од 13.II.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Издавачка кука "Легат" ДОО - Скопје, ул. "Даме Груев" бр. 1, со број на жиро сметка 40100-603-21985.

За ликвидационен управник се определува Ристо Ѓорѓоновски од Скопје, ул. "Црвена Армија" бр 10-1-2, телефон 339-610.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 31.III.1998 година, во 8,00 часот во соба број 44 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (3125)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението II Л.бр. 22/98 од 02.II.1998 година, е отворена постапка за редовна ликвидација над Претпријатието во приватна сопственост за производство, монтажа, трговија на големо и мало и надворешна трговија "Емитер" Ц.О. - Скопје, ул. "Михаил Чаков" бр. 9/2-1, со број на жиро сметка 40100-601-129909.

За ликвидационен управник се определува Драги Трпевски од Скопје, ул. "Христо Чернопеев" бр.1а, телефон 217-133

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 24 III.1998 година, во 8,50 часот во барака бр 4, соба број 6 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (3181)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението I.Л.бр. 17/98 од 28.I.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за производство и услуги "Делта-Ексим" експорт-импорт ДОО - Скопје, бул "Јане Сандански" бр. 7/6, со број на жиро сметка 40100-601-201459.

За ликвидационен управник се определува Драги Трпевски од Скопје, ул. "Христо Чернопеев" бр.1а, телефон 217-133.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 23 III 1998 година, во 9,40 часот во барака бр 4, соба број 4 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (3182)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението III Л.бр. 24/98 од 13.II.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над ПППУ "Франс-Оптик" експорт-импорт - Скопје, ул. "Ленинова" бр 38, со број на жиро сметка 40100-601-287512.

За ликвидационен управник се определува Душко Тодевски од Скопје, ул. "Беровска" бр 2-2/15, телефон 512-364.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот

должник на 31.III.1998 година, во 8,10 часот во соба број 44 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (3183)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението III.Л.бр. 27/98 од 13.II.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над ПТ "СИК 95" ДОО од Скопје, ул. "Гемиџиска" бр. 27, број на жиро сметка 40120-601-338336.

За ликвидационен управник се определува Душко Тодевски од Скопје, ул. "Беровска" бр.2-2/15, телефон 512-364.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 02.IV.1998 година, во 8,20 часот во соба број 44 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (3184)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението III.Л.бр.206/97 од 10.II.1998 е заклучена ликвидационата постапка над должникот ДОО за градежно занатски работи и промет на големо и мало "Осогово" ЦО - Скопје, ул. "Лермонтова" бр. 16 и жиро сметка бр.40100-601-19212.

По правосилноста на решението должникот ќе се избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (3187)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението III.Л.бр. 30/98 од 13.II.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над ТП "Нигем" од Скопје, ул. "Народен Фронт" бр. 5/2-2, со број на жиро сметка 40100-601-58879.

За ликвидационен управник се определува Виолета Илиевска од Скопје, ул. "Ѓорѓи Сугаре" бр.2/1-1, телефон 119-141.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 02.IV.1998 година, во 8,00 часот во соба број 44 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (3188)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението II.Л.бр. 14/98 од 02.II.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Производно, трговско, угостителско и услужно претпријатие на големо и мало "Египет" експорт-импорт ДОО од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 12/4-10, со број на жиро сметка 40100-601-292171.

За ликвидационен управник се определува Виолета Илиевска од Скопје, ул. "Горѓи Сугаре" бр.2-1/4, телефон 119-141.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 24.ИИ.1998 година, во 8,40 часот во барака број 4, соба број 6 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (3189)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението II.Л.бр. 26/98 од 02.И.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за производство, трговија на големо и мало "Мак-Мебел" увоз-извоз Ц.О. од с. Трубарево - Скопје, ул. "Мирче Ацев" бр. 49, со број на жиро сметка 40110-601-150640.

За ликвидационен управник се определува Виолета Илиевска од Скопје, ул. "Горѓи Сугаре" бр.2-1/4, телефон 119-141.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 24.ИИ.1998 година, во 8,45 часот во барака број 4, соба број 6 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (3190)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 16/98 од 09.И.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над ПП "Шевро Комерц" од Скопје, ул. "Журчиска" бр. 22, со број на жиро сметка 40100-601-600153.

За ликвидационен управник се определува Владо Атанасоски од Скопје, ул. "Рузвелтова" бр.63, телефон 235-715.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 23.ИИ.1998 година, во 11,00 часот во соба број 46 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (3191)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението I.Л.бр. 3/98 од 03.И.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за

производство, промет и услуги "Сиба - Трејд" извоз увоз ДОО од Скопје, бул. "Црвена Армија" бр. 8, со број на жиро сметка 40120-601-254549.

За ликвидационен управник се определува Димитрија Станојевски од Скопје, ул. "Мито Х. Јасмин" бр.24/21, телефон 237-314.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 18.ИИ.1998 година, во 11,10 часот во соба број 45 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (3201)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението III.Л.бр. 268/97 од 10.И.1998 година, се заклучува ликвидационата постапка над Претпријатие за внатрешна и надворешна трговија "Санекс", ул. "Перо Наков" бр.43-А со жиро сметка број 40120-601-246507.

По правосилноста на решението, ликвидациониот должник да се брише од регистарот на претпријатијата при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (3202)

Основниот суд во Битола со решението РЛ. бр. 96/97 од 04.И.1998 година над ПП "Југен Пекс" - Битола, ул. "Анестии Пановски" бр. 33/4 отвори ликвидациона постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (3230)

Основниот суд во Струмица објавува дека со решението на ликвидациониот совет Л.бр. 10/98 од 10.И.1998 година е отворена постапка за ликвидација над ППС "Данлоп" од Струмица, но е одлучено да не се спроведува поради немање на имот на должникот и истата да се заклучи.

Доверителот може да го напаѓа горенаведеното решение со жалба преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена по објавувањето на решението во "Службен весник на РМ".

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатијата.

Од Основниот суд во Струмица. (3231)

Основниот суд во Струмица објавува дека со решението на ликвидациониот совет Л.бр. 3/98 од 16.И.1998 година е отворена постапка за ликвидација над ТППС "Макропрогрес" од Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање на имот на должникот и истата да се заклучи.

Доверителот може да го напаѓа горенаведеното решение со жалба преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена по објавувањето на решението во "Службен весник на РМ".

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатијата.

Од Основниот суд во Струмица. (3232)

Основниот суд во Струмица објавува дека со решението на ликвидациониот совет Л.бр. 12/98 од 10.II.1998 година е отворена постапка за ликвидација над ППС “Данлоп” од Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање на имот на должникот и истата да се заклучи.

Доветителот може да го напаѓа горе наведеното решение со жалба преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена по објавувањето на решението во “Службен весник на РМ”

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатијата.

Од Основниот суд во Струмица. (3233)

Основниот суд во Битола со решението РЛ. бр. 4/98 од 11.II.1998 година над ПП “Стипса - комерц” - Битола, отвори ликвидациона постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (3234)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението Л.Л.бр. 2/98 од 03.II.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за производство, промет и услуги “М.Ј.Д.-Компани” ДОО экспорт импорт од Скопје, ул. “Рузвелтова” бр. 40, со број на жиро сметка 40100-601-258877.

За ликвидационен управник се определува Димитрија Станојевски од Скопје, ул. “Мито Хаџивасилев Јасмин” бр. 24/21, телефон 237-314

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 18.III.1998 година, во 11,10 часот во соба број 45 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (3260)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението Л.Л.бр. 38/98 од 16.II.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за промет, и услуги “Градба-Пром” ДОО од Скопје, ул. “Среќко Пужалка” бр. 82а, со број на жиро сметка 40110-601-270576.

За ликвидационен управник се определува Маневски Владимир од Скопје, ул. “Народен Фронт” бр. 29/1, телефон 227-308

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот

должник на 2.IV.1998 година, во 8,30 часот во барака број 4, соба број 6 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (3274)

Основниот суд во Кочани, објавува дека со решение Л.бр. 4/98 од 17.II.1998 година, отвори ликвидациона постапка над ППС “Муштитанка” - с. Муштица - Делчево, со жиро сметка 40420-601-28442 при ЗПП експозитура - Делчево, но истата не ја спроведе и ја заклучи.

По правосилноста на решението ликвидациониот должник да се брише од регистарот на претпријатија што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Кочани (3270)

Основниот суд во Струга отвори ликвидациони постапки и ги заклучи со решенија и тоа: Л.бр. 6/97 од 18.VII.1997 година, према Штедилница “Европа” од Струга; Л.бр. 2/97 од 2.VII.1997 година према “Мифа” од Струга; Л.бр. 8/97 од 02.VII.1997 година према ПП “ЗО-ЕНД-Компани-Го-трејдинг” од Струга; Л.бр. 9/97 од 7.X.1997 година према ППТУ “Бедем” од Струга и Л.бр. 10/97 од 11.VII.1997 година према ПП “Инос” од с. Враништа.

Од Основниот суд во Струга. (3272)

Основниот суд во Струга отвори ликвидациони постапки и ги заклучи со решенија и тоа: Л.бр. 11/97 од 26.IX.1997 година према ПУТ “Бернардин-Пром” од Струга, Л.бр. 12/97 од 16.X.1997 година према ПП “Салко-прометс” од с. Лабуништа; Л.бр. 13/97 од 16.X.1997 година према ПП “Балул-Пром” од Струга, Л.бр. 16/97 од 12.XI.1997 година према ТПГ “Пренто” од Струга и Л.бр. 17/97 од 18.XII.1997 година према ПП “Тојома” од Струга.

Од Основниот суд во Струга. (3282)

Основниот суд во Прилеп отвори ликвидациони постапки, истите не ги спроведе туку заклучи и тоа со решение Л.бр. 1/98 од 18.II.1998 година над ПП “Мун комерц” - Прилеп, ул. “Браќа Беширски” бр. 25, со решение Л.бр. 27/97 од 18.II.1998 година над ПП “Ви-Фи” - Прилеп и со решение Л.бр. 6/98 над ПП “Зовук” - Прилеп, ул. “М.Тито” бр. 47.

Од Основниот суд во Прилеп. (3295)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението Л.Л.бр. 31/98 од 17.II.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за трговија на големо и мало “Феропал” увоз-извоз од Скопје, ул. “Васил Стефановски” бр. 10, со број на жиро сметка 40100-601-193923.

За ликвидационен управник се определува Раде Стефановски од Скопје, ул. “Пелистерска” бр. 1/2-7, телефон 376-272.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 30.III.1998 година, во 11,10 часот во соба број 45 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (3311)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решението П.Л.бр. 219/97 од 04.II.1998 година се заклучува постапката за ликвидација над ликвидациониот должник Производно трговско претпријатие "Мак-Си" експорт-импорт ДОО - Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 35-2/15 и број на жиро сметка 40100-601-337087.

По правосилноста на ова решение ликвидациониот должник да се брише од регистарот на претпријатија при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (3315)

Основниот суд во Охрид со решението Вл.бр. 2/98 од 13.II.1998 година према ликвидациониот должник ПО "Хакшен" - Охрид, ул. "Даме Груев" бр. 186, отвори постапка за редовна ликвидација, истата не се спроведува и се заклучува.

Од Основниот суд во Охрид. (3464)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението IV.Л.бр. 32/98 од 20.II.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за трговија и услуги "ВАГО-2" од Скопје, ул. "Ферид Бајрам" бр. 25-б, со број на жиро сметка 40100-601-178986.

За ликвидационен управник се определува Радосав Кипровски од Скопје, бул. "АСНОМ" бр.8-3/36, телефон 415-054.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намираат долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 02.IV.1998 година, во 9,00 часот во барака број 4, соба број 8 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (3465)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението IV.Л.бр. 44/98 од 20.II.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за производство и трговија "Ангело-92" од Скопје, с. Радишани, бр. 265, со број на жиро сметка 40100-601-178512.

За ликвидационен управник се определува Кипровски Радослав од Скопје, бул. "АСНОМ" бр.8-3/36, телефон 415-054.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намираат долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 02.IV.1998 година, во 9,20 часот во барака број 4, соба број 8 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (3466)

Основниот суд во Битола со решението РЛ. бр.11/98 од 18.II.1998 година над ПП "Шнај" - Битола, Љубојно 45-б и отвори ликвидациона постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (3562)

Основниот суд во Битола со решението РЛ. бр.69/97 од 17.II.1998 година над ПП "Трокадеро" - Битола, ул. "Далматинска" бр.30 и отвори ликвидациона постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (3563)

Основниот суд во Битола со решението РЛ. бр.14/98 од 12.II.1998 година над ПП "Алкадо" - Битола, ул. "Солунска" ББ и отвори ликвидациона постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (3564)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението III.Л.бр. 29/98 од 13.II.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над ППТ "Пулси Трейд" ДОО од Скопје, ул. "Тито Михајловски" бр. 104-13, со број на жиро сметка 40120-601-342624.

За ликвидационен управник се определува Мирко Петревски од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр.68/IV, телефон 417-488.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намираат долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 02.IV.1998 година, во 08,10 часот во соба број 44 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (3570)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението IV.Л.бр. 40/98 од 20.II.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за услуги и трговија на големо и мало увоз-извоз "Пики" од Скопје, с. Сопишта, бр. 82, со број на жиро сметка 40100-601-241 6.

За ликвидационен управник се определува Кипровски Радослав од Скопје, бул. "АСНОМ" бр.8-3/36, телефон 415-054.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намираат долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 02.IV.1998 година, во 9,10 часот во барака број 4, соба број 8 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје (3465)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението III.Л.бр. 39/98 од 20.II.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Градежно претпријатие “Зона Проект” од Скопје, ул. “Црнориец Храбар”, бр. 6-А, со број на жиро сметка 40100-601-261944

За ликвидационен управник се определува Кириловски Радослав од Скопје, бул “АСНОМ” бр 8-3/36

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 06.IV.1998 година, во 11,5 часот во барака број 4, соба број 5 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (3766)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението III.Л.бр. 202/97 од 28.XI.1997 година е заклучена ликвидационата постапка над должникот ПП “Шен” ДОО - Скопје, ул “Челопек” бр 52 и жиро сметка бр 40100-601-250585.

По правосилноста на решението должникот ќе се избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд

Од Основниот суд Скопје I - Скопје (3767)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решението III.Л.бр. 150/97 од 06.XI.1997 година се заклучува ликвидационата постапка на Претпријатието за трговија и услуги “Интима” експорт-импорт, со седиште на ул.“Горноврановска” бр. 51 - Скопје со жиро сметка 40100-601-325768

По правосилноста на решението ликвидациониот должник да се брише од регистарот на претпријатијата при Основниот суд Скопје II - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (3768)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението III.Л.бр. 22/98 од 13.II.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над ППГТ “Љубин” од Скопје, с. Љубин, со број на жиро сметка 40120-601-69603

За ликвидационен управник се определува Јасмина Тодоровска од Скопје, ул.“Рудо” бр 61, телефон 267-154.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 31.III.1998 година, во 8,05 часот во соба број 44 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (3769)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението III.Л.бр. 23/98 од 13.II.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над ППГТ “Форестер” ДОО од Скопје, ул. “Сливови” бр. 22-а, со број на жиро сметка 40120-601-280798.

За ликвидационен управник се определува Јасмина Тодоровска од Скопје, ул.“Рудо” бр.61, телефон 267-154

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 02.IV.1998 година, во 8,25 часот во соба број 44 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (3770)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решението Л.бр. 5/98 од 24.II.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над ПП “Сале” од Куманово, ул. “Октомвриска Революција” бр 13-1/6, со број на жиро сметка 40900-601-9555.

За ликвидационен управник се определува Хилда Петринска од Куманово, ул. “Бајрам Шабани” бр.98, телефон 31-654.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 27.III.1998 година, во 9,00 часот во соба број 11/III во овој суд.

Од Основниот суд во Куманово. (3845)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението IV.Л.бр. 36/98 од 20.II.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за производство, промет и услуги “АДА” од Скопје, ул.“Сава Ковачевик” бр. 7, со број на жиро сметка 40100-601-158152.

За ликвидационен управник се определува Младен Божиновски од Скопје, ул. “Ордан Чопела” бр.116, телефон 260-694.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 02.IV.1998 година во 9,30 часот во барака број 4, соба број 8 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (3978)

Основниот суд во Куманово објавува дека со решението Л.бр. 3/98 од 02.II.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатието "МД Комерц" од Куманово, ул. "Д-р Иван Рибар" бр. 77, со број на жиро сметка при ЗПП - Филијала Куманово.

За ликвидационен управник се определува Бајрами Авни од Куманово, ул. "Октомвриска Революција" бр.52/3, телефон 411-312.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 27.III.1998 година, во 10,40 часот во соба број 11/III во овој суд.

Од Основниот суд во Куманово. (3891)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните печат:

Тркалезен печат и штембил под назив: "Основно училиште "Никола Вапцаров" ц.о. Република Македонија- Скопје". (3531)

Тркалезен печат и штембил под назив: "Воздухопловен сојуз на Македонија Аероклуб "Јуриј Гагарин" - Скопје".

Правоаголен печат под назив: "Целе Адем СТД "Елвира", ул. Шуто Оризари 66 - Скопје". (3572)

Тркалезен печат под назив: "Фудбалски клуб "Шкендија" с. Арачиново, Скопје". (3568)

Тркалезен печат под назив: "Претпријатие за трговија на големо и мало "Рекорд комерц" ад увоз-извоз Скопје во стечај". (3850)

Тркалезен печат под назив: "Акционерско друштво за производство на челични конструкции, механизми и кноски "КЕН" ц.о., Куманово". (3974)

Тркалезен печат и штембил под назив: "Друштво со ограничена одговорност за производство на ран зеленчук "Оранжеви" ц.о.- Гевгелија". (3085)

Тркалезен печат и штембил под назив: "Трговско Транспортно Претпријатие "Фрити" извоз - увоз ц.о. Скопје". (3094)

Правоаголен печат под наслов: "Самостојна ординација по општа медицина "Д-р Драган" Д-р Драган Стојановски, с. Доброшане - Куманово и факсимил Др Драган С.Стојановски доктор на медицина 74934".

Правоаголен печат под назив: "Шпедиција "Југ" А Д. ц.о. Скопје". (3121)

Тркалезен печат под назив: "Јавно претпријатие "Електростопанство на Македонија" ц.о. Подружница "Електропренос" - Скопје". (3027)

Тркалезен печат под наслов: "Производно прометно претпријатие Скопје "Минас - АМ" увоз-извоз д.о. о."

Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош бр. 409252/94 на име Шабан Муареми, ул. "М.Бафтијари" 66 - Тетово.

Пасош бр.345507, издаден од УВР - Куманово на име Кирил Ристовски, ул. "Вараждинска" бр.7, Куманово.

Пасош бр. 575550/95, издаден од ГУВР - Скопје, на име Променковиќ Селман, ул. "363" бр. 40, Скопје.

Пасош бр. 971948/97, издаден од УВР - Тетово на име Хакики Руфије, ул. "146" 66, Тетово. (3525)

Пасош бр.668625/95 на име Вресхала Денизар ул. "Мара Угринова" бр.90, Гостивар. (3527)

Пасош бр. 821977/96, издаден од ГУВР - Скопје на име Бојковски Јовица, ул. "Крива Феја" бр. 4, Скопје.

Пасош бр. 709985/95, издаден од ГУВР - Скопје на име Петковски Борко, Скопје. (3537)

Пасош бр. 681537/95, издаден од ГУВР - Скопје на име Имер Суват, ул. "Патри Лумумба" бр. 24, Скопје.

Пасош бр. 214917/94, издаден од ГУВР - Скопје на име Татјана Пилижота, ул. "Ленинова" бр. 37, Скопје.

Пасош бр. 060314/93, издаден од ГУВР - Скопје на име Ѓуриќ Миодраг, ул. "А. Попов" бр. 116 6, Скопје.

Пасош бр. 346850/94, издаден од УВР - Куманово на име Саша Јовановиќ, с. Љубодраг, Куманово. (3573)

Пасош бр. 328733/94, издаден од ГУВР - Скопје на име Хакан Емин, ул. "П. Георгиев" бр. 86, Скопје.

Пасош бр. 084753/93, издаден од УВР - Тетово на име Џемали Исмаили, с. Боговиње, Тетово. (3580)

Пасош бр. 0204956, издаден од УВР - Куманово на име Мамути Авдиљ, ул. "Ј. Илиевски" бр. 43, Куманово.

Пасош бр. 057207/93, издаден од ГУВР - Скопје на име Бејковски Вангел, Скопје. (3629)

Пасош бр. 687634/95, издаден од ГУВР - Скопје на име Риза Таири, ул. "7 Јули" бр. 51, Скопје. (3656)

Пасош бр. 952296/96, издаден од ГУВР - Скопје на име Зекирија Тахири, бул. "Макед. Кос. Бриг." бр. 10/3, Скопје. (3661)

Пасош бр. 573816, издаден од ГУВР - Скопје на име Небија Хајриз, с. Арачиново, Скопје. (3773)

Пасош бр. 762370, издаден од ГУВР - Скопје на име Дичоски Златко, Скопје. (3774)

Пасош бр. 744620, издаден од ГУВР - Скопје на име Шенѓул Сали, ул. "Бутелски венец" бр. 5552, Скопје.

Пасош бр. 1005646, издаден од ГУВР - Скопје на име Данловски Екиф, с. Црн Врв, Скопје.

Пасош бр. 1052989/97, издаден од ГУВР - Скопје на име Илиќ Трајан, ул. "П. Манџуков" бр.59, Скопје.

Пасош бр. 0283591/94, издаден од ГУВР - Скопје на име Ибраими Гајур, с. Кондово ул. "107" бр.30, Скопје.

Пасош бр. 824995, издаден од УВР - Гостивар на име Мухареми Себајет, с. Неготино, Гостивар. (3851)

Пасош бр.206993, издаден од ГУВР - Скопје на име Стојановски Златко, ул. "Л. Кошут" бр.6, Мадари, Скопје. (3852)

Пасош бр. 0865702/96, издаден од ГУВР - Скопје на име Даци Нусрет, ул. "Г. Стојчевски" бр.2/10-70, Скопје.

Пасош бр. 1005691/97, издаден од ГУВР - Скопје на име Ајруш Ајдини, с. Кондово, ул. "108" бр.16, Скопје.

Пасош бр.457084, издаден од ГУВР - Гостивар на име Петровски Воислав, ул. "Г. Делчев" бр.12, Гостивар.

Пасош бр. 574551/95, издаден од ГУВР - Скопје на име Буши Орхан, ул. "Р. Бурџевиќ" бр. 103, Скопје.

Пасош бр. 1005656, издаден од ГУВР - Скопје на име Јонузевски Ирфан, ул. "А. Турунџев" бр. 31а, Скопје.

Пасош бр. 1020207, издаден од ГУВР - Скопје на име Јонувска Севдије, ул. "А.Турунџев" бр 31а, Скопје.

Пасош бр 0101324/93, издаден од УВР - Скопје на име Мустафоски Тасим, Скопје. (3866)

Пасош бр.0490952, издаден од ОВР - Крива Паланка на име Ангелов Милорад, ул."М.Тито"бр.70,Крива Паланка. (3867)

Пасош бр.333645/94 на име Јашари Ремзи,с Добарце, Тетово. (3868)

Пасош бр.760039/95, издаден од УВР - Куманово на име Додевски Александар,ул "Жел Станица"бр 112, Куманово. (3870)

Пасош бр.0271493 на име Опре Адраман,Дебар

Пасош бр 232287/94 на име Салија Ибрахим, с. Речане,Гостивар (3872)

Пасош бр.185301/94,издаден од ОВР - Струга на име Белкоска Божана, с. Вевчани,Струга (3874)

Пасош бр.417587, издаден од УВР - Струмица на име Велков Бранко, с. Просениково 47,Струмица. (3875)

Пасош бр 81846, издаден од ОВР - Струга на име Дервиши Бујар, с Франгово,Струга. (3877)

Пасош бр 522922/95на име Фетаи Јетмир, с. Синичане,Тетово. (3879)

Пасош бр.139548/93,издаден од ОВР - Кичево на име Мехмеди Раим, с Зајас,Кичево. (3884)

Пасош бр 183369/94, издаден од УВР - Струмица на име Гелев Зоран, ул "Ленинова"бр.84-3/6,Струмица

Пасош бр 039295 на име Врангалоски Џеват, с Црививици, Кичево. (3887)

Пасош бр. 0231358, издаден од УВР - Гостивар на име Имери Зиди, с. Чегране,Гостивар. (4028)

Пасош бр 812527/95, издаден од ГУВР - Скопје на име Саздов Јован, бул "Партизански одреди" бр 5/2,Скопје (4030)

Пасош бр 241926, издаден од ОВР - Куманово на име Ферати Васкуст, ул "Прва 14" бр. 14/5,Куманово

Пасош бр 595622/95 на име Асани Реџије,с. Лаковица,Гостивар (4034)

Пасош бр.596884/94, издаден од ОВР - Струга на име Синани Јетан, с. Франгово,Струга. (4035)

Пасош бр.1039975, издаден од УВР - Прилеп на име Тенкоски Бобан, с. Кривогаштани,Прилеп (4036)

Пасош бр 753144/95 на име Рушити Касм, ул "Средорек" бр 100,Куманово (4037)

Пасош бр.803156 на име Костевски Златко,ул "Даме Груев" бр.177-а,Битола. (4038)

Пасош бр.0728750, издаден од УВР - Прилеп на име Ивановски Роберт, ул."Ленин" бр. 6,Прилеп (4040)

Пасош бр. 768672/96 на име Шаиноски Каплан, с. Лабуништа,Струга (4041)

Пасош бр 959004/97,издаден од ОВР - Струга на име Мехмедоски Неврус, с. Лабуништа,Струга. (4042)

Пасош бр 967695 на име Миле Атанасовски ул "Минела Бабуковска" бр 2/38,Битола (4043)

Пасош бр 0260847,издаден од ОВР - Крушево на име Махмутовиќ Зикрета, с. Лажани,Прилеп (4044)

Пасош бр.768697/96,издаден од ОВР - Струга на име Коцадику Ферзије, с. Делогожда,Струга (4045)

Пасош бр 1016643/97, издаден од ОВР - Струга на име Халили Валбона, ул."Боро Шаин"бр 3,Струга.

Пасош бр.978520/97, издаден од УВР - Куманово на име Демири Фекрет, с. Слупчане,Куманово (4047)

Пасош бр.139437/94, на име Дервиши Азбије, с.Д Строгомишта,Кичево. (4048)

Пасош бр 784208, издаден од ОВР - Струга на име Незир Ахмет, ул."Караорман"бр.17,Струга. (4049)

Пасош бр 614764/95,издаден од ОВР - Струга на име Шајноски Митре, с. Радожда,Струга. (4052)

Чекови од тековна сметка,издадени од Скопје на име Селими Адифет,Скопје. (3532)

Чекови од бр.924679 до 924681, од тековна сметка бр 1285/14, издадени од Стопанска банка а.д - Скопје - Филијала - Радовиш на име Мирко Христов,Радовиш.

Чекови 776070, 776071 и 776072, од тековна сметка бр 36116/72, издаден од Стопанска банка -а.д. - Скопје

- Филијала - Струга на име Блажески Божин, ул."Јане Сандански"бр 17,Струга. (3544)

Чек бр 8920, од тековна сметка бр. 5495310,издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Китанов Дине,Скопје. (3547)

Чекови од бр 0003690212 до 0003690213 и од бр 0003690217 до 00003690225, од тековна сметка бр 002038188, издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Шумановска Катерина,Скопје. (3548)

Чекови бр. 3118547 и 3118548, од тековна сметка бр 15289-45, издадени од комерцијална банка АД Скопје на име Филиповска Симка,Скопје. (3578)

Чекови од тековна сметка,издадени од Скопје на име Јаковски Радомир,Скопје. (3777)

Чекови од бр 29843 до 29848, од тековна сметка бр 46914-89, издадени од Комерцијална банка АДСкопје на име Димовски Стоиле,Скопје. (3778)

Чекови од бр. 15829490 до 15829499, од тековна сметка бр 17064-62,издадени од Стопанска банка АД Скопје на име Анка Гелевска,Скопје. (3780)

Чекови од бр 364977 до 364984, од тековна сметка бр 21958/81, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Борче Петровски,Скопје. (3854)

Чекови од тековна сметка бр.1430-62, издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје - Филијала Свети Николе на име Илија Аксентиев, ул."Орце Николов" бр 71, Свети Николе. (3881)

Чекови од бр 2598044 до 2598050, од тековна сметка бр 2923027, издадени од Комерцијална банка АД, Скопје на име Христо Џонески,Скопје. (3951)

Чекови од тековна сметка бр 836259-06, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Поповиќ Милан,Скопје. (3976)

Работна книшка на име Фикри Фидани, ул."Ристо Оцаклиев" бр.11,Гостивар (3528)

Работна книшка на име Исмаили Решат,Скопје

Работна книшка на име Билјана Трајановска,Скопје

Работна книшка на име Митков Јовица,Скопје

Работна книшка на име Аземина Агуш,Скопје.

Работна книшка на име Мирослав Керкез,Скопје.

Работна книшка на име Рамо Банда,Скопје. (3579)

Работна книшка на име Горан Стоимиров,Скопје.

Работна книшка на име Стојаноски Игор,Скопје

Работна книшка на име Синадиновски Божидар Скопје (3650)

Работна книшка на име Карабачевски Власи,Скопје

Работна книшка на име Мулиќ Галиба,Скопје

Работна книшка на име Трајче Ѓорѓиев,Скопје.

Работна книшка на име Седат Муртезани,Скопје.

Работна книшка на име Асани Ајдаз,Скопје. (3855)

- Работна книшка на име Мушевски Душко, Скопје.
- Работна книшка на име Велковска Габриела, Скопје.
- Работна книшка на име Сафет Мусов, Скопје. (3862)
- Работна книшка на име Митева Валентина, Скопје.
- Работна книшка на име Азировиќ Рустем, Скопје.
- Работна книшка на име Борка Кузмановска, Скопје.
- Воена книшка, издадена од Скопје на име Душко Ѓурчиновски, Скопје. (3459)
- Воена книшка, издаден од Скопје на име Спасовски Панче, Скопје. (3540)
- Чековна картичка бр. 4004/55 и чекови од бр. 1439186 до 1439189, издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје
- Филијала Кочани на име Страхил Спанчевски ул. "Гоце Делчев" бр. 27, Кочани. (4039)
- Свидетелство за VIII одделение, издадено од ОУ "Браќа Рамиз Хамид", Скопје на име Веселова Азмина, Скопје. (3545)
- Свидетелство за IV година и диплома, издадени од Гимназија "Зеф Љуш Марку" Скопје на име Суада Хот, Скопје. (3576)
- Свидетелство за VIII одделение, издадено од О.У. "Коле Неделковски" Скопје на име Давидов Александар, Скопје. (3581)
- Свидетелства за V и VIII одделение, издадени од ОУ "Х. Т. Карпош" с. Драгоманце - Куманово на име Томовски Горан, с. Драгоманце, Куманово. (3847)
- Свидетелство за V одделение, издадено од ОУ "Браќа Миладиновци" - с. Царев Двор - Ресен на име Петревски Лазе Александар, с. Езерци, Ресен. (4053)
- Диплома, издадена од ГМЦ "Чедо Филиповски Даме" Скопје на име Исмани Мухарем, Скопје. (3460)
- Чекови од бр. 0003047045 до 0003047051, од тековна сметка бр. 0012594721, од тековна сметка бр. 0012594721 издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Неделкоска Зорица, Скопје. (4051)
- Даночна карта бр. 52633, издадена од Управа за јавни приходи - Скопје на име Петковски Чедо, Скопје.
- Чекови бр. 16202193 и 16202194, издаден од Стопанска банка а.д. - Скопје на име Борка Атанасовска, ул. "Коперникова" бр. 35-19/2-19, Скопје. (4050)
- Трговец поединец престанува со вршење дејнос од 01 - 01 - 1998 год., издаден од на име Анте Превоз - ТП Анка Љубомир Александровска, Скопје. (3610)
- Решение Уп. бр. 25-1162, издадено од Секретаријат за Стопанство Центар - Скопје на име Забознавска Магдалена, Скопје. (3534)
- Решение бр. 113448, издадено од С О Чаир - Скопје на име Шумановски Дејан, Скопје. (3541)
- Решение бр. 37-10002/2 за давање одобрение за вршење компензациона работа со странство, издадено од Министерство за надворешни работи на Р. Македонија на име "Гемекс", Скопје. (3569)
- Решение Уп. бр. 12-2973, издадено од С. О. Центар - Скопје на име Јанковски Љубе, Скопје. (3846)
- Решение бр. 37-9157/2 за вршење компензациона работа со странство, издадено од Министерство за надворешни работи - Скопје на име Претпријатие "Алкалоид", Скопје. (3857)
- Решение бр. 6-8574, издадено од С. О. Кале - Скопје на име Ристик Јован, Скопје. (3972)
- Чекови од бр. 206533 до 206540 и 206542; од бр. 32911 до 32920, 34912, 34916, 14918 и 34919 и 30050, издадени од КИБ - Куманово на име Штерија Николовски ул. "Тоде Думба" бр. 28, Куманово. (3153)
- Чекови од бр. 2590738 до 2590757, од тековна сметка бр. 106843-24, издадени од Комерцијална банка ад Скопје на име Левкова Виолета, Скопје. (3024)
- Чекови од бр. 3631454 до 3631464, од тековна сметка бр. 41604-26, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Пановски Златко, Скопје. (3036)
- Чекови од бр. 15443205 до 15443212, од тековна сметка бр. 87/94, издадени од Стопанска банка АД Скопје на име Лазрова Стефанка, Скопје. (3037)
- Чекови од бр. 15796093 до 15796097 и 15796100, од тековна сметка бр. 15732-17, издадени од Стопанска банка АД Скопје на име Марија Дамева, Скопје. (3072)
- Чекови бр. 1546792, 1546796 и 1546800, од тековна сметка бр. 92148-80, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Ололовска Весна, Скопје. (3076)
- Чекови бр. 1556014, 1556015 и 1556016, од тековна сметка бр. 119532-41, издадени од Комерцијална банка АД - Скопје на име Петрова Мирјана, Скопје. (3091)
- Чекови од бр. 1650631 до 1650646, од тековна сметка бр. 55137-95, издадени од Комерцијална банка АД - Скопје на име Радиќ Зоран, Скопје. (3092)
- Чекови од бр. 15733167 до 15733178, од тековна сметка бр. 39707/34, издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје на име Темелко Урошевски, ул. "Павле Божиновски" бр. 142, Скопје. (3130)
- Работна книшка на име Георгиевски Орце, Скопје.
- Работна книшка на име Тансер Ибрахим, Скопје.
- Работна книшка, издаден во Валандово на име Бачев Ристо, Скопје. (3034)
- Работна книшка на име Џељадин Хамдија, Скопје.
- Работна книшка на име Неџат Далипи, Скопје.
- Работна книшка на име Златковски Златко, Скопје.
- Работна книшка на име Реџеп Музафер, Скопје.
- Работна книшка на име Пертушевски Душко, Скопје. (3079)
- Работна книшка на име Јана Ѓорѓиевска, Скопје.
- Работна книшка на име Горан Кимовски, Скопје.
- Работна книшка на име Иљам Фетаовиќ, Скопје.
- Работна книшка на име Китановски Владо, Скопје.
- Работна книшка на име Вељановски Игор, Скопје.
- Работна книшка на име Селими Линдита, Скопје.
- Работна книшка на име Бујар Исмаили, с. Топлица, Гостивар. (3161)
- Чековна картичка бр. 6086/70 и чекови бр. 1846609 и 1846610, издадени од Стопанска банка ад - Скопје - Филијала - Штип на име Трајковски Јордан, ул. "Сане Георгиев" бр. 9, Штип. (3154)
- Чековна картичка бр. 3110/64, издадена од Стопанска банка а.д. - Скопје, Филијала - Штип на име Донеv Томислав ул. "Еврејска" бр. 11, Штип. (3155)
- Свидетелство за VIII одделение, издадено од "Антон Семјановиќ Макаренко" - Скопје на име Мемети Кадниша, Скопје. (3039)
- Свидетелство за VIII одделение, издадено од ОУ "Пенко Здравковски" - Скопје на име Мевљане Љачи, Скопје. (3060)
- Свидетелство за I година, издадено од ТУЦ "Цветан Димов", Скопје на име Имеров Ридван, Скопје. (3067)
- Свидетелство за завршено средно образование, издадено од УМЦ "Никола Штејн" - Тетово на име Миловановска Нина, Скопје. (3080)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од ОУ "А. С. Макаренко" - Скопје на име Максимовиќ Никола, Скопје. (3127)

Свидетелства за III и IV година на име Дрвиши Идет, с. Черкези, Куманово. (3157)

Возачка дозвола на име Азизи Кадри, с. Добарсе, Тетово. (3150)

Чекови на име В.Н. Гуревска, ул. "Нар. Револуција" бр 97, Куманово. (3139)

Решение Уп. бр. 12-6674, издадено од С О Центар - Скопје на име Гафури Љазим, Скопје. (3026)

Решение на име Пејков Атанас, ул. "Бл. Горев" бр. 105-а, Велес. (3151)

Решение Срег. бр. 2431/93, за престанок на дејност, на ПП "Кашиф Компани", издаден од Основен суд - Битола на име ПП "Кашиф-Компани" - Велешта, Струга. (3173)

ОБЈАВА

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал АД „Нико Доага“ – Крушево

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 18.02.1998 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: продажба на идеален дел на претпријатието и продажба на претпријатието на лица кои го преземаат управувањето со претпријатието.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Манчу Матак“ бр. 3 во време од 8 до 14 часот.

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 18, 21 и 24 од Уредбата за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 42/97) пречистен текст, Министерството за образование и физичка култура, објавува

ЈАВЕН ПОВИК БР. 1 ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНИ И ГРАДЕЖНО - ЗАНАТ-СКИ РАБОТИ НА ОБЈЕКТ ВО ЈАВНОТО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

1. ОПШТИ УСЛОВИ

- 1.1. Набавувач: Министерство за образование и физичка култура, ул. „Вељко Влаховиќ“ бр. 9 – Скопје
- 1.2. Предмет на набавката:
 - 1.2.1. МУЦ „Никола Штејн“ – Тетово – изградба на нов училищен објект
- 1.2. Обем на понудата: даден во тендер документацијата
- 1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен.
- 1.5. Право на учество имаат сите правни лица регистрирани за ваква дејност, чие седиште е во Република Македонија.

2. РОКОВИ

- 2.1. Рок на важност на понудата: 20 дена од денот на отворањето на понудите.
- 2.2. Рок на поднесување на понудата: 24 дена од денот на објавувањето на јавниот повик

3. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- 3.1. Тендерската документација може да се подигне во Министерството за образование и физичка култура, ул. „Васил Горгов“ бр. 35, Скопје со надомест во висина од 1.500,00 денари.

4. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

- 4.1. Понудата треба да содржи единечни цени по позиции и вкупна цена на понудата, спрема тендерот.
- 4.2. Начин на плаќање
- 4.3. Рок на изведување на предметните работи и гаранција на квалитетот на изведените работи.
- 4.4. Понудувачите се должни со понудата да приложат и референц листа за досега изведени работи од ваков вид.

5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

- 5.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок кој треба да биде потпишан од одговорното лице на субјектот.
- 5.2. Понудата се доставува препорачано по пошта, со предавање на архивата на Министерството за образование и физичка култура на ул. „Вељко Влаховиќ“ бр. 9 – Скопје, или со предавање на лице место на денот и часот на јавното отворање.
- 5.3. Понудата и документацијата се доставува во запечатен плик. На предната страна од пликот, во горниот лев агол треба да биде назначено „не отворај“ како и бројот на јавниот повик. Истиот не треба да содржи никаква ознака на испраќачот.
- 5.4. Понудувачите со понудата задолжително да ја достават и придружната документација предвидена со член 63 од Уредбата за јавни набавки.

6. ОТВАРАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

- 6.1. Отварањето на понудите ќе биде извршено на 31.03.1998 година со почеток во 11 часот во просторите на МУЦ „Гоце Делчев“ - ул. „Васил Горгов“ (до заводот за вработување).

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

- 7.1. Понудите кои не се предадени во рокот, како и оние кои не се изработени според пропозициите на јавниот повик нема да бидат разгледани. Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон 133-376.

СОДРЖИНА

- | | | |
|------|---|-----|
| 253. | Одлука за разрешување и именување член на Комисијата за помилување на Претседателот на Република Македонија | 577 |
| 254. | Одлука за стекнување на услови за увоз и царинење на стоки во 1998 година | 577 |
| 255. | Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на предметите, количините и вредностите на предметите на кои при увозот се применуваат царински повластици .. | 578 |
| 256. | Одлука за определување на услови за градба за објектот „35 KB вод Скопје 1 | |

(Стенковец) – Мирковци – Бањани“, што треба да се гради во општината Чучер – Сандево	578	282. Решение за назначување помошник на министерот за наука	587
257. Одлука за продажба на државниот капитал во АД „Струмичко Поле“ – Струмица	578	283. Решение за назначување советник на министерот за финансии	587
258. Одлука за продажба на државниот капитал во АД „Кланица со ладилник“ – Струмица	578	284. Решение за назначување советник на министерот за финансии	587
259. Одлука за продажба на државниот капитал во АД „Земјоделско – сточарски комбинат“ – Струмица	579	285. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈП за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија	587
260. Одлука за продажба на државниот капитал во АД „Агролозар“, Хамзали – Струмица	579	286. Решение за назначување помошник на министерот за сообраќај и врски	587
261. Одлука за продажба на државниот капитал во АД „Комерција со транспорт“ – Струмица	579	287. Решение за назначување советник во Владата на Република Македонија	587
262. Одлука за продажба на државниот капитал во АД „Млекара“, – Струмица	579	288. Програма за општа туристичка пропаганда и информативна дејност за 1998 година	588
263. Одлука за продажба на државниот капитал во АД „Конзервна фабрика“ – Струмица	579	289. Програма за изработка на просторни и урбанистички планови во Република Македонија во 1998 година	588
264. Одлука за продажба на државниот капитал во АД „Малопродажба со угостителство“ – Струмица	580	290. Програма за проширена репродукција на шумите во 1998 година	589
265. Одлука за продажба на државниот капитал во АД „Оранжерии“, Хамзали – Струмица	580	291. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 218/97 од 11 февруари 1998 година	591
266. Одлука за давање согласност на Статутот на Основното училиште „Ѓорѓи Сугарев“ – Битола	580	292. Решение за утврдување на методолошки основи за спроведување на статистичко истражување	591
267. Одлука за давање согласност на Статутот на Основното училиште „Ацо Шопов“, с. Горобинци – Свети Николе	580	293. Решение за утврдување на методолошки основи за спроведување на статистичко истражување	592
268. Одлука за давање согласност на Статутот на Основното училиште „Димитар Влахов“, с. Радожда – Струга	580	294. Решение за утврдување на методолошки основи за спроведување на статистичко истражување	592
269. Одлука за давање согласност на Статутот на Основното училиште „Јосип Броз Тито“ – Струга	581	295. Решение за утврдување на методолошки основи за спроведување на статистичко истражување	592
270. Решение за утврдување на опрема која може да се увезе без плаќање царина	581	296. Решение за утврдување на методолошки основи за спроведување на статистичко истражување	592
271. Решение за утврдување на опрема која може да се увезе без плаќање царина	582	297. Решение за утврдување на методолошки основи за спроведување на статистичко истражување	593
272. Решение за утврдување на опрема која може да се увезе без плаќање царина	582	298. Решение за утврдување на методолошки основи за спроведување на статистичко истражување	593
273. Решение за утврдување на опрема која може да се увезе без плаќање царина	583	299. Решение за утврдување на методолошки основи за спроведување на статистичко истражување	593
274. Решение за утврдување на опрема која може да се увезе без плаќање царина	584	Исправка на Правилникот за произведување на воени старешини	594
275. Решение за утврдување на опрема која може да се увезе без плаќање царина	585		
276. Решение за именување член на Училишниот одбор на УСО „Ванчо Прке“ – Вина	585		
277. Решение за разрешување и именување член на Училишниот одбор на Средношколскиот дом „Бранко Станоевиќ“ – Гостивар	585		
278. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈП за стопанисување со шуми „Македонски игуми“ – Скопје	586		
279. Решение за именување главен републички управен инспектор на Републичкиот управен инспекторат	586		
280. Решение за разрешување од должноста помошник на директорот на Службата за општи и заеднички работи во Владата на Република Македонија	586		
281. Решение за назначување советник на министерот за правда	586		
		Општи акти на фондските и заводите	
		3. Одлука за основиците на осигурување за пресметување и плаќање на придонесот за пензиското и инвалидското осигурување на индивидуалните земјоделци за периодот јануари – март 1998 година	594
		Колективни договори	
		4. Договорување на Колективниот договор за државните, правосудните и органите на локалната самоуправа на Република Македонија	594
		Исправка на Колективниот договор на Министерството за внатрешни работи	594